

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 79 Год. LXII

Понеделник, 3 јули 2006

Цена на овој број е 320 денари

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
1228. Одлука за именување директор на Агенцијата за разузнавање.....	2	1245. Одлука за давање на користење на недвижна ствар.....	6
1229. Уредба за методологија за распределба на приходите од данокот на додана вредност по општини за 2007 година.....	2	1246. Одлука за давање на користење на недвижна ствар.....	6
1230. Одлука за овластување на организација за изработка на одликувања на Република Македонија.....	3	1247. Одлука за давање на користење на недвижна ствар.....	6
1231. Одлука за зголемување на бројот на запишани студенти на државните универзитети во Република Македонија.....	3	1248. Одлука за одземање на корисничкото право на градежното земјиште во сопственост на Република Македонија	7
1232. Одлука за изменување на Одлуката за изградба на станбена населба во село Јеловјане, општина Боговиње.....	3	1249. Одлука за одземање на корисничкото право на градежното земјиште во сопственост на Република Македонија	7
1233. Одлука за давање на користење на недвижна ствар.....	4	1250. Одлука за давање одобрение за основање на приватно средно училиште „Mother Theresa“ во Скопје.....	7
1234. Одлука за давање на користење на недвижна ствар.....	4	1251. Програма за изменување и дополнување на Програмата за користење на средствата за здравствена заштита на животните во 2006 година.....	8
1235. Одлука за давање на користење на недвижна ствар.....	4	1252. Програма за изменување и дополнување на Програмата за поттикнување на развојот на земјоделството во 2006 година.....	8
1236. Одлука за давање на користење на недвижна ствар.....	4	1253. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У.бр. 24/2006 од 21 јуни 2006 година.....	8
1237. Одлука за давање на користење на недвижна ствар.....	4	1254. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У.бр. 54/2006 од 21 јуни 2006 година.....	10
1238. Одлука за давање на користење на недвижна ствар.....	5	1255. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У.бр. 140/2005 од 21 јуни 2006 година.....	12
1239. Одлука за давање на користење на недвижна ствар.....	5	1256. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У.бр. 151/2005 и 233/2005 од 21 јуни 2006 година.....	13
1240. Одлука за давање на користење на недвижна ствар.....	5	1257. Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на топлинска енергија.....	15
1241. Одлука за давање на користење на недвижна ствар.....	5	1258. Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност дистрибуција на топлинска енергија.....	20
1242. Одлука за давање на користење на недвижна ствар.....	5		
1243. Одлука за давање на користење на недвижна ствар.....	6		
1244. Одлука за давање на користење на недвижна ствар.....	6		

1259.	Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност снабдување на топлинска енергија.....	22
1260.	Одлука за определување на цена за електрична енергија произведена од ЈП „Стрежево“ - Битола врз основа на регулиран максимален приход од производство на електрична енергија за регулираниот период до 31 декември 2007 година.....	26

95.	Совет за радиодифузија Правилник за техничките услови при задолжителното снимање, чување и доставување на емитираната програма.....	26
	Објава за просечната месечна нето плата по работник за месец јуни 2006 година.....	27
	Огласен дел	1-84

ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 1228.

Врз основа на член 84, алинеја 7 од Уставот на Република Македонија и амандман XII, точка 2 од Уставот на Република Македонија, а во согласност со член 3, став 1 од Законот за Агенцијата за разузнавање, донесувам

О Д Л У К А ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА АГЕНЦИЈАТА ЗА РАЗУЗНАВАЊЕ

I

Кире Наумов, се именува за директор на Агенцијата за разузнавање.

II

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 07-669
30 јуни 2006 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 1229.

Врз основа на член 45, став (2) алинеја 1 од Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр.61/04 и 96/04), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 28.06.2006 година, донесе

У Р Е Д Б А ЗА МЕТОДОЛОГИЈА ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА ПРИХОДИТЕ ОД ДАНОКОТ НА ДОДАДЕНА ВРЕДНОСТ ПО ОПШТИНИ ЗА 2007 ГОДИНА

Член 1

Со оваа уредба се пропишува методологија за распределба на приходите од данокот на додадена вредност по општини за 2007 година.

Член 2

Вкупните средства на приходите од данокот на додадена вредност наплатени во претходната фискална година за општините и градот Скопје во Република Македонија се распределуваат во износ од 98%.

Средствата во износ од 2% од вкупните средства на приходите од данокот на додадена вредност наплатени во претходната фискална година, ќе се користат за финансирање на општини во кои износот на вкупно наплатените сопствени приходи не е доволен за финансирање на основните функции на општината и кои во тековниот период се наплатени најмалку 80% од планираните средства за истиот период.

Член 3

Средствата од член 2 став 2 на оваа уредба се распределуваат со решение на министерот за финансии, по претходна писмена согласност од Комисијата за следење на развојот на системот на финансирање на општините.

Доколку дел или вкупните средства од член 2 став 2 на оваа уредба не се искористат до 10 декември од тековната година за утврдената намена, истите ќе се распределат според критериумите утврдени во членовите 4, 5 и 6 на оваа уредба.

Член 4

Средствата на приходите од данокот на додадена вредност за општините и градот Скопје во Република Македонија, утврдени во член 2 став 1 од оваа уредба, за општините во Република Македонија се распределуваат во износ од 90%, а за градот Скопје и општините во градот Скопје се распределуваат во износ од 10%.

Член 5

Износот на средствата наменет за распределба на општините во Република Македонија се распределува според следните критериуми:

- 60% според нивното учество во вкупниот број на жители во Република Македонија без градот Скопје, согласно со податоците од последниот извршен попис на население објавени од Државниот завод за статистика,
- 27% според нивното учество во вкупната површина на територијата на Република Македонија без градот Скопје, согласно со утврдените граници на општините од органот надлежен за работите за премер и катастар, и
- 13% според нивното учество во вкупниот број на населени места во Република Македонија без градот Скопје, согласно со член 11 од Законот за територијалната организација на локалната самоуправа во Република Македонија.

Распределбата на средствата од став 1 на овој член на општините во Република Македонија се врши според формулата:

$$Di = \frac{0,6 \cdot EFn}{BZn} \cdot BZi + \frac{0,27 \cdot EFn}{Pn} \cdot Pi + \frac{0,13 \cdot EFn}{BNMn} \cdot BNMi,$$

каде

Di - претставува дотација која се распределува на одделна општина;

EFn - претставува вкупен износ на средства од приходите од данокот на додадена вредност, наплатени во претходната фискална година, кои се распределуваат по општини;

BZn - претставува број на жители во Република Македонија без градот Скопје, согласно со податоците од последниот извршен попис на население објавени од Државниот завод за статистика;

BZi - претставува број на жители во одделната општина за која се врши распределба на дотацијата, согласно со податоците од последниот извршен попис на население објавени од Државниот завод за статистика;

Pn - претставува површина на територијата на Република Македонија без градот Скопје, согласно со утврдените граници на општините од органот надлежен за работите за премер и катастар;

Pi - претставува површина на подрачјето на одделната општина за која се врши распределба на дотацијата, согласно со утврдените граници на општината од органот надлежен за работите за премер и катастар;

$BNMn$ - претставува број на населени места во Република Македонија без градот Скопје, согласно со член 11 од Законот за територијалната организација на локалната самоуправа во Република Македонија;

$BNMi$ - претставува број на населени места во одделната општина за која се врши распределба на дотацијата, согласно со член 11 од Законот за територијалната организација на локалната самоуправа во Република Македонија.

Член 6

Износот на средства наменет за распределба на градот Скопје и на општините на градот Скопје од член 4 од оваа уредба се распределува во сооднос 40:60.

Износот на средства утврден во став 1 од овој член, наменет за општините во градот Скопје, се распределува според следните критериуми:

- 60% според нивното учество во вкупниот број на жители во градот Скопје, согласно со податоците од последниот извршен попис на население објавени од Државниот завод за статистика,

- 27% според нивното учество во вкупната површина на подрачјето на градот Скопје, согласно со утврдените граници на општините од органот надлежен за работите за премер и катастар, и

- 13% според нивното учество во вкупниот број на населени места во градот Скопје, согласно со член 11 од Законот за територијалната организација на локалната самоуправа во Република Македонија.

Распределбата на средствата од став 2 на овој член на општините во градот Скопје се врши според формулата:

$$Di = \frac{0,6 \cdot EFso}{BZsk} \cdot BZi + \frac{0,27 \cdot EFso}{Psk} \cdot Pi + \frac{0,13 \cdot EFso}{BNMsk} \cdot BNMi,$$

каде

Di - претставува дотација која се распределува на општината во градот Скопје;

$EFso$ - претставува вкупен износ на средства од приходите од данокот на додадена вредност кои се наменети за општините во градот Скопје;

$BZsk$ - претставува број на жители во градот Скопје, согласно со податоците од последниот извршен попис на население објавени од Државниот завод за статистика;

BZi - претставува број на жители на општината во градот Скопје за која се врши распределба на дотацијата, согласно со податоците од последниот извршен попис на население објавени од Државниот завод за статистика.

Psk - претставува површина на подрачјето на градот Скопје, согласно со утврдените граници на општините од органот надлежен за работите за премер и катастар;

Pi - претставува површина на подрачјето на отделната општина во градот Скопје за која се врши распределба на дотацијата, согласно со утврдените граници на општината од органот надлежен за работите за премер и катастар;

$BNMsk$ - претставува број на населени места во градот Скопје, согласно со член 11 од Законот за територијалната организација на локалната самоуправа во Република Македонија;

$BNMi$ - претставува број на населени места во отделната општина во градот Скопје за која се врши распределба на дотацијата, согласно со член 11 од Законот за територијалната организација на локалната самоуправа во Република Македонија.

Член 7

Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-3020/1
28 јуни 2006 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
д-р **Владо Бучковски**, с.р.

1230.

Врз основа на член 9, став 1 од Законот за одликувања и признанија на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 48/02), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 23.06.2006 година донесе

О Д Л У К А ЗА ОВЛАСТУВАЊЕ НА ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА ИЗРАБОТКА НА ОДЛИКУВАЊА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Се овластува Друштвото за производство, промет и услуги АБЕРС ДООЕЛ од Скопје да изработи втора група на одликувања на Република Македонија (Орден „Илинден-1903 година“, Орден „8 Септември“, Орден за заслуги за Македонија и Повелба на Република Македонија).

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-2995/1
23 јуни 2006 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
д-р **Владо Бучковски**, с.р.

1231.

Врз основа на член 102, став 1 од Законот за високото образование („Службен весник на Република Македонија“ бр.64/00, 49/03 и 113/05), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 28.06.2006 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА БРОЈОТ НА ЗАПИШАНИ СТУДЕНТИ НА ДРЖАВНИТЕ УНИВЕРЗИТЕТИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1. Заради зголемен интерес на кандидати за упис на одредени студиски програми на некои факултети во рамките на државните универзитети, се зголемува бројот на студенти со максимален број на поени до 30% од бројот утврден во државната квота, имајќи ги предвид просторните и кадровските можности на овие високообразовни институции.

2. Ова зголемување на бројот на студенти во државната квота, овозможува зголемување и на бројот на новозапишани студенти со кофинансирање, имајќи го предвид претходно утврдениот сооднос од 1:1 помеѓу државната и квотата со кофинансирање.

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-3100/1
28 јуни 2006 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
д-р **Владо Бучковски**, с.р.

1232.

Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05 и 37/06), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 28.06.2006 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗГРАДБА НА СТАНБЕНА НАСЕЛБА ВО СЕЛО ЈЕЛОВЈАНЕ, ОПШТИНА БОГОВИЊЕ

Член 1

Во Одлуката за изградба на станбена населба во село Јеловјане, општина Боговиње („Службен весник на Република Македонија“ бр.70/2006), во член 2, став 1 зборовите „жителите од село Јеловјане“ се заменуваат со зборовите „корисниците на станбените објекти“.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.19-3089/1
28 јуни 2006 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
д-р **Владо Бучковски**, с.р.

1233.

Врз основа на член 20, став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи ("Службен весник на Република Македонија" бр. 8/05), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 7.06.2006 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ НА КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНА
СТВАР

Член 1

Недвижната ствар – објект ракометно игралиште, запишана во Имотен лист бр. 4917 и КП. 492, сопственост на Република Македонија, се дава на користење на општина Карпош.

Член 2

На општина Карпош недвижниот имот од член 1 се дава заради развој на локален и масовен спорт на својата територија.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 19-2832/8
7 јуни 2006 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
д-р **Владо Бучковски**, с.р.

1234.

Врз основа на член 20, став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи ("Службен весник на Република Македонија" бр. 8/05), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 7.06.2006 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ НА КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНА
СТВАР

Член 1

Недвижната ствар – објект базен во површина под зграда 3815 м² и корисна површина од 4437 м², запишана во Имотен лист бр. 4917 и К.П. 550/3, сопственост на Република Македонија, се дава на користење на општина Карпош.

Член 2

На општина Карпош недвижниот имот од член 1 се дава заради развој на локален и масовен спорт на својата територија.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 19-2832/9
7 јуни 2006 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
д-р **Владо Бучковски**, с.р.

1235.

Врз основа на член 20, став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи ("Службен весник на Република Македонија" бр. 8/05), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 7.06.2006 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ НА КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНА
СТВАР

Член 1

Недвижната ствар – објект спортска сала ДТВ Партизан, евидентирана во Поседовен лист бр. 8464 и К.П. 12440, сопственост на Република Македонија, се дава на користење на општина Чаир.

Член 2

На општина Чаир недвижниот имот од член 1 се дава заради развој на локален и масовен спорт на својата територија.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 19-2832/11
7 јуни 2006 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
д-р **Владо Бучковски**, с.р.

1236.

Врз основа на член 20, став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи ("Службен весник на Република Македонија" бр. 8/05), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 7.06.2006 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ НА КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНА
СТВАР

Член 1

Недвижната ствар – објект спортска сала ДТВ Партизан, Г.Петров, лоцирана на К.П. бр. 539, евидентирано во Поседовен лист 6, сопственост на Република Македонија, се дава на користење на општина Ѓорче Петров.

Член 2

На општина Ѓорче Петров недвижниот имот од член 1 се дава заради развој на локален и масовен спорт на својата територија.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 19-2832/12
7 јуни 2006 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
д-р **Владо Бучковски**, с.р.

1237.

Врз основа на член 20, став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи ("Службен весник на Република Македонија" бр. 8/05), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 7.06.2006 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ НА КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНА
СТВАР

Член 1

Недвижната ствар - објект во вкупна површина од 787 м² и тоа 564 м² под објект и 223 м² двор, лоциран на КП бр. 2316, план 9, скица 27, евидентиран во Поседовен лист бр. 1160 за КО Дебар - Спортска сала ДТВ "Партизан" имот во сопственост на Република Македонија, се дава на користење на општина Дебар.

Член 2

На општината Дебар недвижниот имот од член 1 се дава заради развој на локалниот и масовниот спорт на својата територија.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 19-2832/13
7 јуни 2006 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
д-р **Владо Бучковски**, с.р.

1238.

Врз основа на член 20, став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи ("Службен весник на Република Македонија" бр. 8/05), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 7.06.2006 година, донесе

**О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ НА КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНА
СТВАР**

Член 1

Недвижната ствар - објект во вкупна површина од 12760 м² и тоа 366 м² под објект и 12394 м² двор, лоциран на КП бр. 3678, план 17, скица 82, евидентиран во Поседовен лист бр. 4877 за КО Кичево - Спортска сала, имот во сопственост на Република Македонија, се дава на користење на општина Кичево.

Член 2

На општина Кичево недвижниот имот од член 1 се дава заради развој на локалниот и масовниот спорт на својата територија.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 19-2832/14
7 јуни 2006 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
д-р **Владо Бучковски**, с.р.

1239.

Врз основа на член 20, став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи ("Службен весник на Република Македонија" бр. 8/05), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 7.06.2006 година, донесе

**О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ НА КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНА
СТВАР**

Член 1

Недвижната ствар - објект во вкупна површина за земјиште од 2138 м², лоциран на КП бр. 1700, запишан во Имотен лист бр. 8182 за КО Крива Паланка - ДТВ "Партизан", имот во сопственост на Република Македонија, се дава на користење на општина Крива Паланка.

Член 2

На општината Крива Паланка недвижниот имот од член 1 се дава заради развој на локалниот и масовниот спорт на својата територија.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 19-2832/15
7 јуни 2006 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
д-р **Владо Бучковски**, с.р.

1240.

Врз основа на член 20, став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи ("Службен весник на Република Македонија" бр. 8/05), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 7.06.2006 година, донесе

**О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ НА КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНА
СТВАР**

Член 1

Недвижната ствар - објект во вкупна површина од 7100 м² и тоа 450 м² под објект и 6650 м² овошна градина, лоциран на КП бр. 52, план 4, скица 10, евиден-

тиран во Поседовен лист бр. 167 за КО Режановце - Спортски аеродром со хангар, имот во сопственост на Република Македонија, се дава на користење на општина Куманово.

Член 2

На општината Куманово недвижниот имот од член 1 се дава заради развој на локалниот и масовниот спорт на својата територија.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 19-2832/16
7 јуни 2006 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
д-р **Владо Бучковски**, с.р.

1241.

Врз основа на член 20, став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи ("Службен весник на Република Македонија" бр. 8/05), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 7.06.2006 година, донесе

**О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ НА КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНА
СТВАР**

Член 1

Недвижната ствар - објект во вкупна површина од 8974 м² и тоа 2443 м² под објект и 6531 м² двор, лоциран на КП бр. 5186/1, план 4, скица 19 и КП бр. 5186/1, план 6, скица 26, евидентиран во Поседовен лист бр. 3428 за КО Неготино - Објект Спортска сала СРЦ "Младост", имот во сопственост на Република Македонија, се дава на користење на општина Неготино.

Член 2

На општината Неготино недвижниот имот од член 1 се дава заради развој на локалниот и масовниот спорт на својата територија.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 19-2832/17
7 јуни 2006 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
д-р **Владо Бучковски**, с.р.

1242.

Врз основа на член 20, став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи ("Службен весник на Република Македонија" бр. 8/05), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 7.06.2006 година, донесе

**О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ НА КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНА
СТВАР**

Член 1

Недвижната ствар - објект во вкупна површина од 118360 м² лоцирана на КП бр. 6699/1, план 10, скица 29, во викано место Студенчишта "Пасиште", евидентиран во Поседовен лист бр. 7916 за КО Охрид - Објект Спортско рекреативен центар "Билјанини извори", имот во сопственост на Република Македонија, се дава на користење на општина Охрид.

Член 2

На општината Охрид недвижниот имот од член 1 се дава заради развој на локалниот и масовниот спорт на својата територија.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 19-2832/18
7 јуни 2006 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
д-р **Владо Бучковски**, с.р.

1243.

Врз основа на член 20, став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи ("Службен весник на Република Македонија" бр. 8/05), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 7.06.2006 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ДАВАЊЕ НА КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНА СТВАР

Член 1

Недвижната ствар - објект во вкупна површина од 9803 м² и тоа 3050 м² под објект и 6753 м² двор, лоциран на КП бр. 2086/1, план 24, скица 1 и 2, евидентиран во Поседовен лист бр. 3561 за КО Радовиш - Спортска сала, имот во сопственост на Република Македонија, се дава на користење на општина Радовиш.

Член 2

На општина Радовиш недвижниот имот од член 1 се дава заради развој на локалниот и масовниот спорт на својата територија.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 19-2832/19
7 јуни 2006 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
д-р **Владо Бучковски**, с.р.

1244.

Врз основа на член 20, став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи ("Службен весник на Република Македонија" бр. 8/05), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 7.06.2006 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ДАВАЊЕ НА КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНА СТВАР

Член 1

Недвижната ствар:

1. Објект во вкупна површина за земјиште од 32083 м², лоциран на КП бр. 18/1, запишан во Имотен лист бр. 5640 - Фудбалско игралиште со соблекувални;
2. Објект во вкупна површина за земјиште од 7515 м², лоциран на КП бр. 1314/1, запишан во Имотен лист бр. 6750, Спортска сала ДТВ "Партизан".

Овие објекти кои се во сопственост на Република Македонија, се даваат на користење на општина Струмица.

Член 2

На општината Струмица недвижниот имот од член 1 се дава заради развој на локалниот и масовниот спорт на својата територија.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 19-2832/20
7 јуни 2006 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
д-р **Владо Бучковски**, с.р.

1245.

Врз основа на член 20, став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи ("Службен весник на Република Македонија" бр. 8/05), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 7.06.2006 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ДАВАЊЕ НА КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНА СТВАР

Член 1

Недвижната ствар - објект во вкупна површина за земјиште од 17405 м², лоциран на КП бр. 1897, запишан во Имотен лист бр. 25824 за КО Велес - Спортска сала, имот во сопственост на Република Македонија, се дава на користење на општина Велес.

Член 2

На општината Велес недвижниот имот од член 1 се дава заради развој на локалниот и масовниот спорт на својата територија.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 19-2832/21
7 јуни 2006 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
д-р **Владо Бучковски**, с.р.

1246.

Врз основа на член 20, став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи ("Службен весник на Република Македонија" бр. 8/05), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 7.06.2006 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ДАВАЊЕ НА КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНА СТВАР

Член 1

Недвижната ствар - објект спортска сала ДТВ Партизан запишано во КП бр. 5341, во Имотен лист бр. 9314 на ул. Ј.Константинов-Цинот, имот во сопственост на Република Македонија, се дава на користење на Универзитетот "Св.Кирил и Методиј" - Скопје.

Член 2

На Универзитетот "Св.Кирил и Методиј" - Скопје недвижниот имот од член 1 се дава заради развој на спортот.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 19-2832/22
7 јуни 2006 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
д-р **Владо Бучковски**, с.р.

1247.

Врз основа на член 20, став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи ("Службен весник на Република Македонија" бр. 8/05), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 7.06.2006 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ДАВАЊЕ НА КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНА СТВАР

Член 1

Недвижната ствар - објект спортска сала ДТВ Партизан со површина под зграда 9840 м² корисна површина згр.1 згр.2 од 2623 м² лоциран на КП бр. 1227, запи-

шан во Имотен лист бр. 4917 на ул. Љубљанска, имот во сопственост на Република Македонија, се дава на користење на Универзитетот "Св.Кирил и Методиј" - Скопје.

Член 2

На Универзитетот "Св.Кирил и Методиј" - Скопје недвижниот имот од член 1 се дава заради развој на спортот.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 19-2832/23
7 јуни 2006 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
д-р **Владо Бучковски**, с.р.

1248.

Врз основа на член 11 став 3 од Законот за градежното земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр. 53/01), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 12.06.2006 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ОДЗЕМАЊЕ НА КОРИСНИЧКОТО ПРАВО НА ГРАДЕЖНОТО ЗЕМЈИШТЕ ВО СОПСТВЕ- НОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Се одзема корисничкото право на градежното земјиште во сопственост на Република Македонија од ПОС „Сковин“, во К.О. Сопиште дел од КП бр. 943 во површина од 795.527 м², означен како КП бр. 943/4 и дел од КП бр. 1206/1 во површина од 376.118 м² означен како КП бр. 1206/3 согласно нумеричките податоци издадени за КО Сопиште од Државниот завод за геодетски работи СПК Скопје бр. 1109/983, како и дел од КП бр. 2417 во површина од 1412 м², означен како КП бр. 2417/2 и дел од КП бр. 2416 во површина од 4585 м² означен како КП бр. 2416, согласно нумеричките податоци издадени од Државниот завод за геодетски работи СПК – Скопје бр. 1109/983 за КО Сопиште.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-2772/1
12 јуни 2006 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
д-р **Владо Бучковски**, с.р.

1249.

Врз основа на член 11 став 3 од Законот за градежното земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр. 53/01), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 12.06.2006 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ОДЗЕМАЊЕ НА КОРИСНИЧКОТО ПРАВО НА ГРАДЕЖНОТО ЗЕМЈИШТЕ ВО СОПСТВЕ- НОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Се одзема корисничкото право на градежното земјиште во сопственост на Република Македонија од Македонски железници и Фондот за уредување на градежното земјиште во К.О. Центар, Скопје, КП бр. 151/5 во површина од 3719 м²; Македонски железници, КП бр. 158 во површина од 20 м², КП бр. 159 во површина од 46 м², КП бр. 157/2 во површина од 47 м², КП бр. 156/2 во површина од 11 м², КП бр. 155 во површина од 55 м², КП бр. 154 во површина од 89 м², КП бр. 153/2 во површина од 31 м²; Македонски железници и Фонд за уредување

на градежното земјиште КП бр. 152/2 во површина од 107 м², КП бр. 152/3 во површина од 177 м², КП бр. 151/3 во површина од 177 м²; Македонски железници КП бр. 150 во површина од 93 м²; РО Утва Комерц КП бр. 143/2 во површина од 26 м²; ЖТО ООЗТ за стопанисување со станбен и деловен простор Скопје во површина од 144 м²; ТП „Маврово“ КП бр. 140/2 во површина од 98 м² и „Агропромет“ Струмица КП бр. 134/2 во површина од 65 м², опишани во Имотен лист бр. 17142.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-2820/1
12 јуни 2006 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
д-р **Владо Бучковски**, с.р.

1250.

Врз основа на член 10, став 2, 11, 12 и 13 од Законот за средното образование („Службен весник на Република Македонија“ бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/02, 40/03, 42/03, 67/04, 55/05, 113/05 и 35/06) и член 36, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05 и 37/06), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 12.06.2006 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА ОСНОВАЊЕ НА ПРИВАТНО СРЕДНО УЧИЛИШТЕ „MOTHER THERESSA“ ВО СКОПЈЕ

Член 1

Со оваа одлука се дава одобрение за основање на приватно средно училиште „Mother Theresa“ во Скопје.

Член 2

Одобрението од член 1 на оваа одлука се дава врз основа на поднесокот (барањето) од ДПТУ „Протект М“ ДООЕЛ од Скопје.

Член 3

Во приватното средно училиште од член 1 на оваа одлука ќе се организира и остварува настава за гимназиско образование, согласно Законот за средното образование.

Член 4

Потребниот наставен кадар кој ќе изведува настава во Приватното средно училиште „Mother Theresa“ во Скопје е согласно Нормативот за наставниот и друг кадар во средното образование.

Во прва година на образование наставата ќе ја изведуваат 12 наставници, во втора година на образование 12 наставници, во трета година на образование 13 наставници и во четврта година на образование 13 наставници.

Член 5

Потребната опрема за опремување на Приватното средно училиште „Mother Theresa“ во Скопје е согласно нормативите утврдени за оваа дејност.

Член 6

Приватното средно училиште „Mother Theresa“ во Скопје ќе биде сместено во објектот на улица „3-та Македонска бригада“ бб, со вкупна површина од 520 м².

Член 7

Бројот на учениците кои ќе се запишат во учебната 2006/2007 година ќе изнесува две паралелки, додека за наредните учебни години за бројот на паралелките ќе одлучува основачот.

Член 8

Наставата во Приватното средно училиште „Mother Theresa“ во Скопје ќе се изведува на македонски јазик и неговото кирилско писмо, албански јазик и неговото писмо и на англиски јазик.

Член 9

Програмата за воспитно-образовната дејност на Приватното средно училиште „Mother Theresa“ е соодветна на програмата за гимназиско образование кое се остварува во државните средни училишта во Република Македонија.

Член 10

Приватното средно училиште „Mother Theresa“ во Скопје ќе отпочне со работа од 1 септември 2006 година, по добивањето на решение за верификација од Министерството за образование и наука.

Член 11

Средствата потребни за работа на Приватното средно училиште „Mother Theresa“ во Скопје ќе ги обезбедува основачот.

Член 12

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-2833/1
12 јуни 2006 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
д-р **Владо Бучковски**, с.р.

1251.

Врз основа на член 17 став 2 од Законот за ветеринарно здравство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 28/98), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 28.06.2006 година, донесе

**ПРОГРАМА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА
ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА ЖИВОТНИТЕ ВО
2006 ГОДИНА**

I

Во делот I од Програмата за користење на средствата за здравствена заштита на животните во 2006 година, во ставот 1, бројката „200.000.000,00“ се заменува со бројката „180.000.000,00“. Во ставката Средства II од Буџетот на Република Македонија во износ од 200.000.000,00 денари, бројот „200.000.000,00“ се заменува со бројот „180.000.000,00“.

Во делот II од Програмата за користење на средствата за здравствена заштита на животните во 2006 година, ставката 1 Превентивна заштита на заразни болести кај свињите во износ од 4.200.000,00 денари, бројот „4.200.000,00“ се заменува со бројот „2.200.000,00“.

Во делот II од Програмата за користење на средствата за здравствена заштита на животните во 2006 година, ставката 5 Превентивна заштита на заразни болести кај овците и козите во износ од 18.000.000,00 денари, бројот „18.000.000,00“ се заменува со бројот „11.000.000,00“.

Во делот II од Програмата за користење на средствата за здравствена заштита на животните во 2006 година, во ставот 2 Превентивна заштита на заразни болести кај живината бројот „3.800.000,00“ се заменува со бројот „1.500.000,00“.

Во делот II од Програмата за користење на средствата за здравствена заштита на животните во 2006 година, во ставот 9 Идентификација и регистрација кај преживарите бројот „10.000.000,00“ се заменува со „6.000.000,00“.

Во делот II од Програмата за користење на средствата за здравствена заштита на животните во 2006 година, во ставот 6 Превентивна заштита од заразни болести кај говедата бројот „7.000.000,00“ се заменува со бројот „4.000.000,00“.

Во делот II од Програмата за користење на средствата за здравствена заштита на животните во 2006 година, во ставот 15 Следење и откривање на присуство на резидуи во сировините и производите од животинско потекло и следење на употребата на антибиотици кај домашните животни бројот „2.000.000,00“ се заменува со бројот „700.000,00“.

Во делот II од Програмата за користење на средствата за здравствена заштита на животните во 2006 година, во ставот 19 Трошоци за реализација на Наредбата за заштита на животните од заразни и паразитски болести и рокови за спроведување на наредените мерки во 2006 година бројот „5.000.000,00“ се заменува со бројот „4.000.000,00“.

II

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-3103/1
28 јуни 2006 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
д-р **Владо Бучковски**, с.р.

1252.

Врз основа на член 8 од Законот за поттикнување на развојот на земјоделството („Службен весник на Република Македонија“ бр. 24/92, 32/92, 83/92, 78/93 и 14/94), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 28.06.2006 година, донесе

**ПРОГРАМА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ПОТТИКНУВАЊЕ НА РАЗВОЈОТ
НА ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО ВО 2006 ГОДИНА**

1. Во Програмата за поттикнување на развојот на земјоделството во 2006 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 31/06, 68/06 и 76/06) во дел II во подточка 1.5. Финансиска поддршка за поттикнување на примарното тутунско производство од реколтата 2005, износот од „200.000.000,00 денари“ се заменува со износ од „220.000.000,00 денари“.

2. Средствата за точката 1 од оваа програма во висина од 20.000.000,00 денари се обезбедуваат од Програмата за користење на средствата за здравствена заштита на животните во 2006 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 21/06).

3. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-3102/1
28 јуни 2006 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
д-р **Владо Бучковски**, с.р.

**УСТАВЕН СУД НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
1253.**

Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на членовите 110 и 112 од Уставот на Република Македонија и член 70 од Деловникот на Уставниот суд на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 70/1992), на седницата одржана на 21 јуни 2006 година, донесе

ОДЛУКА

1. Се укинува Одлуката за донесување на Детален урбанистички план за дел од Шестата урбана единица, урбан блок 1 на град Охрид, бр. 07-2087/4 од 27 декември 2005 година, донесена од Советот на општина Охрид и објавена во „Службен гласник на општина Охрид“ бр. 11 од 29 декември 2005 година.

2. Се става надвор од сила Решението за запирање од извршување на поединечните акти и дејствија донесени, односно преземени врз основа на одлуката означена во точката 1 од оваа одлука.

3. Оваа одлука произведува правно дејство од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

4. Уставниот суд на Република Македонија по иницијатива на Јованка Баракоска од Охрид со Решение У. бр. 24/2006 од 19 април 2006 година поведе постапка за оценување на уставноста и законитоста на Одлуката означена во точката 1 од оваа одлука, затоа што основано се постави прашањето за нејзината согласност со Уставот и Законот за заштита на Охридското, Преспанското и Дојранското Езеро.

5. Судот на седницата утврди дека оспорената одлука содржи 6 члена. Со членот 1 од Одлуката се констатира дека се донесува Детален урбанистички план за дел од 6-та урбана единица, урбан блок 1 - Охрид, 2005-2010. Со членот 2 од Одлуката се определува дека со овој ДУП се опфаќа просторот со површина од 3,5 ха. Граници на урбаниот блок се улицата "Јане Сандански" од југоисток, крак на улица "Јане Сандански" од југозапад, новопроектирани улица 1 и 2 и дел од улица "Даме Груев" од северозапад и улицата "Карпош Војвода" од североисток. Со членот 3 од Одлуката се предвидува дека Деталниот урбанистички план со технички број 235/2003 изработен од Институтот за урбанизам, сообраќај и екологија ИН-ПУМА - Скопје содржи: Графички прилози (синтезен приказ и синтезен приказ - инфраструктурни системи) и текстуален дел (просторен концепт, билансни показатели и основни параметри за уредување на просторот). Графичките прилози, текстуалниот дел и параметрите за уредување на просторот се составен дел на планот, изготвен според Законот за просторно и урбанистичко планирање ("Службен весник на Република Македонија" бр. 4/1996, 27/1997, 18/1999, 102/2000, 53/2001 и 2/2002). Со членот 4 од Одлуката се предвидува дека ДУП со сите негови делови се чува, следи и реализира во Секторот за урбанистичко планирање и заштита на животната средина на општина Охрид. Со членот 5 од Одлуката се определува дека ДУП се заверува со печат на Советот на општина Охрид и потпис на претседателот на Советот на општина Охрид. Членот 6 од Одлуката содржи одредба за нејзино влегување во сила (осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен гласник на општина Охрид").

По поднесувањето на иницијативата, Советот на општина Охрид до Уставниот суд ја достави комплетната документација што претходела на донесување на оспорениот акт.

Врз основа на приложената документација, Судот утврди дека Нацрт-Деталниот урбанистички план за дел од Шестата урбана единица, Урбан блок 1, Охрид е изработен од ДОО "ИН-ПУМА" Институт за урбанизам, сообраќај и екологија од Скопје, со технички број 235-03 во декември 2003 година.

На Нацрт-планот била извршена стручна ревизија од страна на ДОО "Полигопроект-про" Гостивар во март 2004 година за што бил изготвен Извештај во кој биле содржани определени забелешки и сугестии.

Изработувачот на Нацрт-ДУП "ИН-ПУМА" во март 2004 година дал одговор на стручната ревизија со кој биле прифатени забелешките и сугестиите од стручната ревизија.

На Нацрт-ДУП Министерството за транспорт и врски дало стручно мислење бр. 13-2896 од 29 март 2004 година, во кое се дадени определени забелешки, како и укажување дека е потребно во Нацрт-ДУП да се вградат сугестиите и забелешките од стручната ревизија и од стручното мислење.

Секторот за урбанистичко планирање и заштита на животната средина при општината Охрид, по констатирањето дека во планот се прифатени и вградени забеле-

шките и сугестиите од стручната ревизија и стручното мислење, со записник и заклучок бр. 22-1261/31 од 28 мај 2004 година го утврдила Нацрт-Деталниот урбанистички план за дел од Шестата урбана единица, Урбан модул 1 на општина Охрид, 2004-2009.

На 28 мај 2004 градоначалникот на општина Охрид донел решение бр. 08-1261/32 за организирање на јавна анкета по Нацрт-ДУП кое било објавено во дневен весник на 22 јуни 2004.

Јавната анкета по Нацрт - ДУП била спроведена од 23 јуни 2004 до 5 јули 2004 година.

На 5 јули 2004 година била извршена стручна консултација по Нацрт - ДУП, за која бил изготвен записник бр. 22-1261-58 од 4 октомври 2004 година.

Општина Охрид изготвила Извештај за спроведената јавна анкета и стручна консултација бр. 08 - 1261/68 од 15 ноември 2004 година. Во Извештајот се наведува дека биле доставени 18 анкетни листови со забелешки на планот. Биле прифатени забелешките по 8 анкетни листови, делумно биле прифатени забелешките по 5 анкетни листови, а забелешките по 5 анкетни листови не биле прифатени. Од Извештајот се гледа дека подносителот на иницијативата, Јованка Баракоска доставила 9 забелешки, кои не биле прифатени, но за кои бил даден одговор.

Во Извештувањето за постапување по Извештајот од спроведената јавна анкета и стручна консултација бр. 08-1261/69 од 18 ноември 2004 се констатира дека во предлог планот е постапено според образложението во Извештајот, односно дека прифатените забелешки се вградени во Предлог-планот.

На 25 ноември 2004 година со барање 08-1261/71, општина Охрид побарала согласност на Предлог-ДУП од Министерството за транспорт и врски.

Врз основа на доставената документација од општина Охрид, Министерството за транспорт и врски на 23 декември 2004 година дало согласност (бр. 13-16537) на Предлог ДУП за дел од Шестата урбана единица, Урбан блок 1 во Охрид.

На 27 декември 2005 година Советот на општината Охрид ја донел оспорената одлука за донесување на детален урбанистички план за дел од Шестата урбана единица, урбан блок 1, Охрид 2005-2010. Одлуката била објавена во "Службен гласник на општина Охрид" бр. 11 од 29 декември 2005.

6. Согласно член 8 став 1 алинеја 10 од Уставот на Република Македонија, уредувањето и хуманизацијата на просторот и заштитата и уредувањето на животната средина и на природата е темелна вредност на уставниот поредок на Република Македонија.

Според член 2 од Законот за просторно и урбанистичко планирање што бил во примена кога е донесена оспорената одлука ("Службен весник на Република Македонија" бр.4/1996, 28/1997, 18/1999, 53/2001 и 45/2002), просторното и урбанистичкото планирање е континуиран процес кој се обезбедува со изработување, донесување и спроведување на просторни и урбанистички планови кои меѓусебно се усогласуваат.

Според член 7 од Законот, во зависност од просторот што е предмет на планирање се донесува, покрај другите и детален урбанистички план.

Деталниот урбанистички план, според член 11 став 1 од Законот, се донесува за одделни делови од населените места и други подрачја за кои е донесен генерален урбанистички план. Според содржината на став 3 од оваа одредба, деталниот урбанистички план содржи синтезен графички приказ на планските решенија во границата на урбаното подрачје со билансни показатели за урбаните модули и инфраструктурата. Деталниот урбанистички план, како план од пониско ниво мора да биде усогласен со Генералниот урбанистички план. Во ставот 4, е определено дека документацијата на деталниот урбанистички план за постојната состојба и проекциите претставуваат документациона основа на пла-

нот, која заедно со нацрт-планот се доставува на стручна ревизија според член 19 на овој Закон.

Од содржината на член 17 став 1 од Законот произлегува дека плановите од член 7 од овој закон се изработуваат како нацрт и предлог на план, а по нацртот на деталниот урбанистички план се спроведува јавна анкета.

Одлука за јавна анкета по нацрт деталниот урбанистички план во општината донесува градоначалникот на општината, по утврдување на нацртот на планот од страна на општинската администрација (член 17 став 7).

Според член 18 од Законот, јавната анкета по деталниот урбанистички план ја организира општината и се спроведува со излагање на планот на јавно место најмалку 10 дена, во кој рок заинтересираните граѓани и правни лица од конкретното подрачје опфатено со планот, доставуваат писмени забелешки на анкетни листови до организаторот на анкетата. За времето и местото каде ќе биде изложен планот задолжително се објавува соопштение во јавните гласила. Извештај за јавната анкета за деталните урбанистички планови со образложение за неприфатените забелешки изработува општината (став 4).

Во смисла на член 19 од Законот, на нацртот на плановите од член 7 од овој закон, пред организирањето на стручната расправа, односно јавна анкета, се врши стручна ревизија. Стручната ревизија на урбанистичките планови според програмата од членот 13 на овој закон ја врши стручна научна институција или комисија што ја определува, односно формира министерот надлежен за работите за уредување на просторот.

Согласно член 20 од овој закон, измените и дополнувањата на плановите се вршат по иста постапка пропишана за нивното донесување, доколку со овој закон не е поинаку уредено.

Според член 22 став 6 и 7 и член 23 од овој Закон, урбанистичките планови се донесуваат по издавањето согласност од Министерството надлежно за работите на урбанизмот.

7. Имајќи ги предвид наведените законски одредби во контекст на доставената документација и утврдената фактичка состојба, Судот утврди дека постапката за донесување на Деталниот урбанистички план за дел од Шестата урбана единица, урбан блок 1 на град Охрид, бр.07-2087/4 од 27 декември 2005 година, донесена од Советот на општина Охрид е спроведена согласно Законот за просторното и урбанистичкото планирање, бидејќи во постапката за изготвување и донесување на оспорената одлука за наведениот Детален урбанистички план се исполитувани сите фази на постапката предвидени во овој закон. Од овие причини Судот не го постави прашањето за нејзината согласност со одредбите од Законот за просторно и урбанистичко планирање.

Меѓутоа, имајќи ја предвид одредбата од член 8 став 1 алинеја 10 од Уставот, од која произлегува дека при уредување и хуманизација на просторот се бара почитување на законските прописи кои се однесуваат и на заштита и унапредување на животната средина и на природата, според Судот, во постапката за донесување на урбанистички планови, општините Охрид, Струга, Ресен и Дојран се должни да ги почитуваат и одредбите од Законот за заштита на Охридското, Преспанското и Дојранското Езеро ("Службен весник на СРМ" бр. 45/1977) со кои овие езера, како добро од општ интерес се споменици на природата и се под посебна заштита.

Согласно член 1 од Законот за заштита на Охридското, Преспанското и Дојранското езеро, нивните води, крајбрежја, извори и водотоци, поради карактеристичните одлики и природна убавина, геолошки, геоморфолошки, хидролошки, хидробилошки, лимнолошки и други научни вредности, културно, естетско, образовно-воспитно, здравствено, рекреативно, туристичко и друго стопанско значење се прогласени за споменици на природата од особено значење за општествената заедница и се ставени под посебна заштита.

За заштита на езерата како добра од општ интерес кои се користат за задоволување на општи и поединечни потреби, Законот предвидел редица превентивни и други мерки за заштита. Меѓу другите, во членот 7 став 1 алинеја 5 од Законот, се предвидува дека заради заштита на езерата се забранува внесување во езерата непречистени отпадни води од населените места и индустриски објекти.

Во членот 9 став 1 од Законот се предвидува дека градежни, хидромелиоративни, хортикултурни или други работи на крајбрежјата на езерата можат да се изведуваат само под услови и на начин утврдени со просторните планови на регионите, просторните планови на општините Охрид, Струга, Ресен и Дојран, урбанистичките планови на населените места и урбанистичките планови на подрачјата со специјална намена, како и со прописите за спроведување на овие планови.

Согласно став 2 на членот 9 од истиот закон, плановите од став 1 на овој член се донесуваат по претходно прибавено мислење од Републичкиот завод за заштита на природните реткости.

Имајќи го во вид фактот што Советот на општина Охрид во постапката која претходела на донесување на оспорената одлука, не побарал мислење од органот надлежен за заштита на природните реткости, Судот утврди дека оспорената Одлука не е во согласност со Уставот и со Законот за заштита на Охридското, Преспанското и Дојранското Езеро.

8. Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во точките 1 и 2 од оваа одлука.

9. Оваа одлука Судот ја донесе во состав од претседателот на Судот Махмут Јусуфи и судиите д-р Трендафил Ивановски, Лилјана Ингелизова-Ристова, Мирјана Лазарова Трајковска, Вера Маркова, Бранко Наумоски, д-р Бајрам Положани, Игор Спировски и д-р Зоран Сулејманов.

У. бр. 24/2006

21 јуни 2006 година
Скопје

Претседател

на Уставниот суд на Република
Македонија,
Махмут Јусуфи, с.р.

1254.

Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на членовите 110 и 112 од Уставот на Република Македонија и член 70 алинеја 1 од Деловникот на Уставниот суд на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр.70/1992) на седницата одржана на 21 јуни 2006 година, донесе

О Д Л У К А

1. Се поништуваат членовите 2, 3, 4 и 6 став 2 во делот "односно евиденцијата од Органот за внатрешни работи за членовите на Советот што учествуваат при склучување на брак и матичарите" од Одлуката за висината на надоместокот на членовите на Советот на општина Гевгелија бр.07-501/1 од 28 февруари 2006 година, донесена од Советот на општина Гевгелија ("Службен гласник на општина Гевгелија" бр.6/2006).

2. Се става надвор од сила Решението за запирање на извршувањето на поединечните акти или дејствија, преземени врз основа на одлуката означена во точката 1 од оваа одлука.

3. Оваа одлука произведува правно дејство од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

4. Уставниот суд на Република Македонија по повод иницијатива поднесена од Драги Дилев, градоначалник на општина Гевгелија со Решение У.бр.54/2006 од 26 април 2006 година, поведе постапка за оценување на уставноста и законитоста на членовите од актот означени во точката 1 од оваа одлука, затоа што осно-

вано се постави прашањето за нивната согласност со одредбите од Уставот на Република Македонија, како и со член 45 и 100 од Законот за локалната самоуправа.

5. Судот на седницата утврди дека со членот 1 од оваа одлука се утврдува дека членовите на Советот на општината имаат право на надоместок за присуство на седниците на Советот на општината.

Надоместокот на членовите на Советот за присуство на седница на Советот без оглед на нејзиното времетраење изнесува 30% од просечната месечна нето плата во Република Македонија исплатена во последните три месеци.

Според член 2 од Одлуката за трошоците направени во извршувањето на задачите утврдени со актите на Советот на членовите на Советот се определува месечен надоместок и тоа:

- на членовите на Советот во износ од 7.000,00 денари
- на претседателот на Советот во износ од 10.000,00 денари.

Според член 2 од Одлуката членовите на комисиите и другите работни тела на Советот имаат право на надоместок за извршување на задачите од својата надлежност.

Надоместокот од претходниот став изнесува 700,00 денари за учество во работата на седницата на работното тело.

Надоместокот се исплаќа по завршувањето на седницата, односно по завршувањето на прекинатата или одложената седница како за една седница завршена во еден ден.

Според член 4 од Одлуката членовите на Советот на општината за учество при склучување на брак имаат право на надоместок во износ од 700,00 денари независно од бројот на склучените бракови.

Право на надоместок за учество при склучување на брак во деновите на државните празници и неделите имаат и матичарите во износ од 400,00 денари.

Според член 5 од истата одлука членовите на Советот, комисиите и другите работни тела на Советот за службени патувања надвор од општината имаат право на надоместок на патни и дневни трошоци според прописите кои се однесуваат на државните службеници.

Согласно член 6 од истата одлука средствата за надоместокот утврден со оваа одлука ќе се обезбеди со Буџетот на општината, а ќе ги исплатува Одделението за финансии и локални даноци и такси.

Исплата на надоместокот ќе се врши врз основа на евиденцијата за присуство што ја води општинската администрација, односно евиденцијата од Органот за внатрешни работи за членовите на Советот што учествуваат при склучување на брак и матичарите.

Во член 7 е предвидено дека со влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за утврдување на надоместок на членовите на Советот на општина Гевгелија ("Службен гласник на општина Гевгелија" бр.11/02).

Во член 8 се предвидува дека оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен гласник на општина Гевгелија".

6. Согласно член 8 став 1 алинеја 3 и 9 од Уставот, владеењето на правото и локалната самоуправа се темелни вредности на уставниот поредок на Република Македонија.

Според член 51 од Уставот, во Република Македонија законите мораат да бидат во согласност со Уставот, а сите други прописи со Уставот и со законите.

Секој е должен да ги почитува Уставот и законите.

Според Амандманот XVII точка 1 од Уставот со кој се заменува ставот 1 на членот 115 од Уставот на Република Македонија, во единиците на локалната самоуправа граѓаните непосредно и преку претставници учествуваат во одлучувањето за прашања од локално значење, а особено во областите на јавните служби, ур-

банизмот и руралното планирање, заштитата на околината, локалниот економски развој, локалното финансирање, комуналните дејности, културата, спортот, социјалната и детската заштита, образованието, здравствената заштита и во други области утврдени со закон.

Согласно член 31 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на Република Македонија" бр.5/2002), органи на општината се советот и градоначалникот.

Според член 32 од Законот, советот е претставнички орган на граѓаните кој одлучува во рамките на надлежностите на општината.

Во членот 45 од Законот е утврдено дека членовите на советот имаат право на надоместок за присуство на седници и надоместок на патните и дневните трошоци, во рамките утврдени со закон.

Во членот 50 од Законот, се утврдени надлежностите на градоначалникот меѓу кои градоначалникот ја контролира законитоста на прописите на советот.

Согласно членот 51 став 1 од Законот, ако градоначалникот смета дека прописот на советот не е во согласност со Уставот и законите, должен е во рок од седум дена од денот на доставувањето со решение да го запре неговото објавување, со кое ќе ги образложи причините за запирањето.

Според ставот 2 од овој член, советот е должен, во рок од 15 дена од денот на објавувањето на решението од ставот 1 на овој член, да го разгледа решението и да одлучи по него. Во ставот 3, пак, од овој член, се предвидува дека ако советот го потврди прописот, градоначалникот е должен да го објави и истовремено да поднесе иницијатива за поведување постапка за оценување на уставноста и законитоста на оспорениот пропис пред Уставниот суд на Република Македонија. Во ставот 4 од овој член од Законот е утврдено дека иницијативата од ставот 3 на овој член градоначалникот е должен да го информира министерството надлежно за вршење на работите што се однесуваат на локалната самоуправа.

Согласно членот 100 од овој закон, до донесувањето на законот од членот 45 на овој закон, членовите на советот ќе примаат надоместок за присуство на седница на советот без оглед на нејзиното времетраење, најмногу до 30% од просечната месечна нето плата во Република Македонија исплатена во последните три месеци, а надоместоците за патните и дневните трошоци ќе им се исплатуваат според прописите кои се однесуваат на државните службеници.

Тргувајќи од содржината на цитираните законски одредби произлегува дека законодавецот утврдил право на членовите на советот да примаат надоместок за присуство на седница и овој надоместок го ограничува со горен лимит најмногу до 30% од просечната нето месечна плата во Република Македонија исплатена во последните три месеци и го задржува правото на советниците на надомест на патни и дневни трошоци кои, до донесување на посебниот закон ќе им се исплатуваат според прописите кои се однесуваат на државните службеници.

Со одредбите од овој закон, според Судот, не се навлегува во посебно уредување на правото на месечен надоместок на членовите на советот за учество во работа на работните тела на советот, за извршување на задачите утврдени со актите на советот, за непосредно следење на одредени прашања од надлежност на советот, за ангажираност во деновите кога се склучуваат бракови, како што се определува во членот 3 и 4 од оспорената одлука.

Според тоа, Законот за локалната самоуправа не предвидува право на советниците на месечен надоместок за трошоци направени во извршување на други задачи во фиксен износ, како што тоа е определено со членовите 2, 3, 4 и 6 од оспорената одлука.

Анализирајќи ја содржината на оспорената одлука во однос на член 45 и 100 од Законот за локалната самоуправа, Судот утврди дека членовите на Советот имаат право на надоместок за присуство на седници, а не и на месечен надоместок.

Врз основа на одредбите на Законот за локалната самоуправа, Судот оцени дека претседателот на советот е член на советот и како таков може да има право на надоместок како другите членови, но не и на месечен (паушален) надоместок како што определува членот 2 од оспорената одлука.

Оттука, Судот утврди дека оспорените членови 2, 3, 4 и 6 став 2 во делот: "односно евиденцијата од Органот за внатрешни работи за членовите на Советот што учествуваат при склучување на брак и матичарите" од Одлуката не се во согласност како и одредбите од Уставот со членовите 45 и 100 од Законот за локалната самоуправа.

7. Врз основа на изнесеното Судот одлучи како во точката 1 од оваа одлука.

8. Оваа одлука Судот ја донесе во состав од претседателот на Судот Махмут Јусуфи и судиите д-р Трендафил Ивановски, Лилјана Ингелизова-Ристова, Мирјана Лазарова Трајковска, Вера Маркова, Бранко Наумоски, д-р Бајрам Положани, Игор Спировски и д-р Зоран Сулејманов.

У. бр. 54/2006	Претседател
21 јуни 2006 година	на Уставниот суд на Република
Скопје	Македонија,
	Махмут Јусуфи, с.р.

1255.

Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на членовите 110 и 112 од Уставот на Република Македонија и член 70 од Деловникот на Уставниот суд на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр.70/1992) на седницата одржана на 21 јуни 2006 година, донесе

О Д Л У К А

1. СЕ УКИНУВА членот 81 од Законот за приватизација и закуп на градежно земјиште во државна сопственост („Службен весник на Република Македонија" бр.4/2005).

2. Оваа одлука произведува правно дејство од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија".

3. Уставниот суд на Република Македонија по иницијативата на Велика Стојковска од Скопје со Решение У.бр.140/2005 од 5 април 2006 година, поведе постапка за оценување на уставноста на членот 81 од Законот означен во точката 1 од ова одлука, затоа што основано се постави прашањето за неговата согласност со Уставот.

4. Судот на седницата утврди дека според член 81 од Законот, корисниците на градежното изградено земјиште во државна сопственост до стекнувањето на право на сопственост, долготраен закуп или времен закуп, правото на користење на градежното изградено земјиште можат да го пренесуваат само со преносот на правото на сопственост на објектот, ако поднеле барање за стекнување на правото на сопственост, долготраен закуп или времен закуп на градежното земјиште во државна сопственост согласно со овој закон.

Правните дела спротивни на ставот 1 од овој член се ништовни и не произведуваат правно дејство.

5. Правната заштита на сопственоста е една од темелните вредности на уставниот поредок на Република Македонија.

Со членот 30 од Уставот се гарантира правото на сопственост и правото на наследување. Сопственоста создава права и обврски и треба да служи за добро на поединецот и на заедницата. Никому не можат да му

бидат одземени или ограничени сопственоста и правата кои произлегуваат од неа, освен кога се работи за јавен интерес утврден со закон.

Од наведеното произлегува дека Уставот го гарантира правото на сопственост, при што не допушта да бидат одземени сопственоста и правата кои произлегуваат од неа, освен кога се работи за јавен интерес утврден со закон.

Членот 1 од Законот за приватизација и закуп на градежно земјиште во државна сопственост утврдува дека со овој закон се уредува приватизацијата, долготрајниот закуп, времениот закуп, одземањето и престанувањето на правото на користење на градежното земјиште во државна сопственост, на кое право на користење имаат физички и правни лица.

Во членот 2 од Законот е определено значењето на одделни изрази употребени во Законот. Така, градежно земјиште е градежното изградено и градежно неизградено земјиште, определено како такво со Законот за градежното земјиште.

Градежно земјиште во државна сопственост е земјиште на кое право на сопственост има Република Македонија. Приватизација на градежно земјиште во државна сопственост е стекнување на право на приватна сопственост на градежното земјиште во државна сопственост на кое право на користење имаат физички и правни лица. Корисници на градежно земјиште се: физички и правни лица кои правото на користење на градежно земјиште во државна сопственост го стекнале со правна основа. Долготраен закуп е стварно право кое се востановува меѓу Република Македонија како закуподавач и корисникот на градежното земјиште како закупец, на начин определен со овој закон. Времен закуп е закупен однос кој се востановува меѓу Република Македонија како закуподавач и корисникот во чие фактичко владение е градежното земјиште, како закупец, на начин определен со овој закон.

Во членот 3 од овој закон, се утврдува дека корисниците на градежното земјиште во државна сопственост, за стекнување на право на сопственост, долготраен закуп и времен закуп се должни да поднесат барање под услови, на начин и во постапка утврдени со овој закон. Ако корисниците на градежното земјиште во државна сопственост за стекнување на правата од ставот 1 на овој член во роковите определени со овој закон не поднесат барање, правото се востановува под услови и на начин утврдени со овој закон.

Приватизацијата на градежното земјиште претставува еден од сегментите на приватизација на општествената - државната сопственост.

Приватизацијата на општествената - државната сопственост е вршена во повеќе сегменти (претпријатија со општествен капитал, станбени згради и станови, деловен простор, денационализација) и со повеќе закони (Закон за трансформација на претпријатијата со општествен капитал, Закон за продажба на станови во општествена сопственост, Закон за продажба на деловен простор, Закон за денационализација).

Според членот 6 од Законот, градежното земјиште што е во општа употреба (јавни плоштади, улици, сообраќајници, паркови и јавно-сообраќајни површини) и градежното земјиште што со просторните и урбанистичките планови и актите што ги заменуваат тие планови е наменето за добро во општа употреба е во државна сопственост и не е предмет на приватизација. Правните дела спротивни на ставот 1 од овој член се ништовни и не произведуваат правно дејство.

Во членот 26 од Законот кој е содржан во четвртата потточка од втората глава (Постапка за приватизација на градежното земјиште) е предвидено дека постапката за приватизација на градежното земјиште се покренува по барање на корисникот на градежното земјиште.

Барањето за приватизација од членот 26 на овој закон може да се поднесе во рок од две години од денот на влегување во сила на овој закон (член 27).

Оспорениот член 81 од Законот е содржан во Глава VII со наслов "Посебни одредби" и поднаслов "Промет на правото на користење на градежното изградено земјиште". Од содржината на оваа законска одредба произлегува дека законодавецот преносот на правото на користење на градежното изградено земјиште го врзува со преносот на правото на сопственост на објектот и под услов корисникот на градежното изградено земјиште да има поднесено барање за стекнување на правото на сопственост, долготраен закуп или времен закуп на градежното земјиште во државна сопственост. Имено, за пренесување на правото на користење на градежното изградено земјиште е неопходно да е започната постапката за приватизација на градежното земјиште што е условено со поднесување на барање од страна на корисникот на градежното земјиште до надлежниот државен орган.

Според Судот, условувањето, како што е определено во оспорената одредба дека правото на користење на градежното изградено земјиште во државна сопственост не може да се пренесува со пренесување на сопственоста на објектот, доколку претходно не било поднесено барање за приватизација на земјиштето, всушност значи ограничување на правото на сопственост и слободниот промет на пазарот. Ова поради тоа што членот 3 став 1 од Законот за градежно земјиште ("Службен весник на Република Македонија" бр. 53/2001), кој е општ закон со кој се уредува режимот на градежното земјиште е дефинирано дека градежното земјиште претставува изградено и неизградено земјиште планирано за градење со просторни и урбанистички планови и актите што ги заменуваат тие планови.

Според ставот 2 од овој член, изградено градежно земјиште во смисла на ставот 1 на овој член од Законот, е градежно земјиште врз кое е изграден објект од траен карактер, согласно со закон и земјиштето што служи за редовна употреба на објектот.

Според членот 6 од Законот за градежно земјиште, градежното земјиште може да биде во сопственост на Република Македонија и на домашни физички и правни лица под услови утврдени со овој и друг закон.

Со членот 7 од овој закон е определено дека сопственоста на градежното земјиште ја опфаќа неговата површина и сето она што со него е трајно поврзано, а се наоѓа на површината или под неа, ако со закон поинаку не е определено.

Законот за градежното земјиште воспоставил заемна неподвоена врска во однос на сопственоста на објектот и земјиштето што служи за негова редовна употреба, дефинирајќи го како градежно изградено земјиште, при што таа врска не може да го ограничи правото на располагање како елемент на правото на сопственост врз изградениот објект.

Друго е прашањето дали видот на приватизацијата на изградениот градежно земјиште ќе се оствари со плаќање на надомест за земјиштето или без плаќање на надомест во корист на Републиката, што е комплексно прашање за кое Судот определил свои ставови во однос на регулирањето на преминот на правото на користење во право на сопственост на градежното земјиште во својата Одлука по предметот У.бр.172/2001 ("Службен весник на Република Македонија" бр.59/2002).

Со оглед на изнесеното, Судот оцени дека членот 81 од Законот за приватизација и закуп на градежното земјиште во државна сопственост не е во согласност со членот 8 став 1 алинеја 3 и со членот 30 од Уставот на Република Македонија.

6. Врз основа на изнесеното Судот одлучи како во точката 1 од оваа одлука.

7. Оваа одлука Судот ја донесе во состав од претседателот на Судот Махмут Јусуфи и судиите д-р Трендафил Ивановски, Лилјана Ингилизова-Ристова, Мирјана Лазарова Трајковска, Вера Маркова, Бранко Наумоски, д-р Бајрам Положани, Игор Спиrowsки и д-р Зоран Сулејманов.

У.бр.140/2005
21 јуни 2006 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Република
Македонија,
Махмут Јусуфи, с.р.

1256.

Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на членовите 110 и 112 од Уставот на Република Македонија и член 70 од Деловникот на Уставниот суд на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 70/1992), на седницата одржана на 21 јуни 2006 година, донесе

О Д Л У К А

1. СЕ УКИНУВААТ член 85 став 3 во делот "и надоместокот на трошоците" и членот 92 став 3 од Законот за животната средина ("Службен весник на Република Македонија" бр. 53/2005 и 81/2005).

2. Оваа одлука произведува правно дејство од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

3. Уставниот суд на Република Македонија по иницијатива на Стамен Филипов од Скопје, со Решение У.бр. 151/2005 и 233/2005 од 26 април 2006 година, поведе постапка за оценување на уставноста на членовите од Законот означен во точката 1 од оваа одлука, затоа што основано се постави прашањето за нивната согласност со Уставот.

4. Судот на седницата утврди дека според оспорениот член 85 став 3 од Законот за животната средина, министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за работите од областа на животната средина ги пропишува дополнителните критериуми, начинот и постапката и надоместокот на трошоците на вклучување и исклучување од Листата од ставот (1) на овој член. Според оспорениот член 92 од Законот, министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за работите од областа на животната средина ја пропишува висината на трошоците за спроведување на постапката за оцена на влијанието на проектот врз животната средина, кои ги надоместува инвеститорот.

5. Според член 8 став 1 алинеја 3, 4 и 10 од Уставот на Република Македонија, покрај другите, темелни вредности на уставниот поредок на Република Македонија се предвидени владеењето на правото, поделба на државната власт на законодавна, извршна и судска, како и уредувањето и хуманизацијата на просторот и заштита и унапредувањето на животната средина и на природата.

Според член 43 став 1 од Уставот секој човек има право на здрава животна средина, а според став 2 секој е должен да ја унапредува и штити животната средина и природата. Според ставот 3 на овој член, Републиката обезбедува услови за остварување на правото на граѓаните на здрава животна средина.

Според член 51 од Уставот, во Република Македонија законите мораат да бидат во согласност со Уставот, а сите други прописи со Уставот и со законите и секој е должен да ги почитува Уставот и законите.

Според член 91 алинеја 1 и 5 од Уставот, Владата на Република Македонија ја утврдува политиката на извршувањето на законите и донесува уредби и други прописи за извршување на законите.

Според член 96 од Уставот, органите на државната управа работите од својата надлежност ги вршат самостојно врз основа и во рамките на Уставот и законите и за својата работа се одговорни на Владата.

Според член 55 став 1 од Законот за организација и работа на органите на државната управа ("Службен весник на Република Македонија" бр. 58/2000 и 44/2002), министерот, меѓу другото, донесува правилници за извршување на законите кога за тоа е овластен со закон. Согласно член 56 став 1 од овој закон, со правилник се утврдуваат и разработуваат одделни одредби на законите и другите прописи заради нивно извршување, а според член 61 став 1 од истиот закон, со актите кои ги донесува министерот не може за граѓаните и другите правни лица да се утврдуваат права и обврски, ниту да се пропишува надлежност на други органи.

Врз основа на наведените уставни одредби, законодавецот го донел Законот за животната средина. Предмет на уредување на овој закон согласно член 1 од Законот се правата и должностите на Република Македонија, на општината, на градот Скопје и на општините во градот Скопје, како и правата и должностите на правните и на физичките лица, во обезбедувањето услови за заштита и за унапредување на животната средина, заради остварување на правото на граѓаните на здрава животна средина.

Целите на Законот се дефинирани во членот 4 од Законот, и тоа се: зачувување, заштита, обновување и унапредување на квалитетот на животната средина; заштита на животот и на здравјето на луѓето; заштита на биолошката разновидност; рационално и одржливо користење на природните богатства и спроведување и унапредување на мерките за решавање на регионалните и глобалните проблеми на животната средина.

Согласно член 3 став 1 од Законот, мерките и активностите за заштита и унапредување на животната средина се од јавен интерес.

Оспорените одредби од членот 85 став 3 и 92 став 3, се поместени во Глава XI од Законот, со наслов Оцена на влијанијата на определени проекти врз животната средина.

Согласно членот 5 точка 23 од Законот (дефиниции на одделни изрази употребени во законот), "проект" претставува развоен документ со кој се анализираат и се дефинираат конечните решенија за користење на природните и на создадените вредности и се уредува изградбата на објекти и инсталации и спроведувањето на други дејности и активности кои имаат влијание врз животната средина, пределот и врз здравјето на луѓето. Согласно точка 24 од истиот член, "инвеститор/бараател" е правно или физичко лице кое поднесува барање за одобрување на приватен проект или државниот орган кој иницира проект.

Согласно точка 29 од член 5 на Законот, "оцена на влијанието врз животната средина" е проценка на можните влијанија на одредени плански документи, проекти и планирани активности врз животната средина.

Според член 76 од Законот, предмет на оцената на влијанието врз животната средина се проектите определени во согласност со членот 77 од овој закон, кои поради нивниот карактер, обем или локацијата на која што се изведуваат можат да имаат значително влијание врз животната средина. Оценувањето се врши преку определување, опис и проценка на влијанијата кои ги има или би можел да ги има определениот проект во текот на неговата изведба, работење и престанок со работа врз: луѓето и биолошката разновидност, почвата, водата, воздухот и другите природни богатства, како и климата, историското и културното наследство, како и врз меѓусебните влијанија на елементите од алинеите 1, 2 и 3 на овој став.

Во членовите од 77 до 91 од оваа Глава од Законот конкретно е пропишана постапката, односно начинот на кој се врши оцена на влијанието на проектот врз жи-

вотната средина. Согласно овие одредби, оваа постапка, која во суштина претставува управна постапка, опфаќа повеќе фази: известување за намерата за изведување на проектот што го прави инвеститорот и јавно објавување на известувањето; постапка за утврдување на потребата од оцена на влијанието на проектот врз животната средина и определување на обемот на оцената на влијанието на проектот врз животната средина што го прави органот на управата надлежен за работите од областа на животната средина; изготвување на студија за оцена на влијанието на проектот врз животната средина што го прави инвеститорот; изготвување на извештај за соодветноста на студијата за оцена на влијанието на проектот врз животната средина; издавање на решение со кое се дава согласност или се одбива барањето за спроведување на проектот и јавна расправа по однос на студијата за оцена на влијанието на проектот врз животната средина.

Во рамките на овие одредби, со член 85 од Законот е утврдено дека органот на државната управа надлежен за работите од областа на животната средина установува и води Листа на експерти за оцена на влијанието на проекти врз животната средина. Според ставот 2 од овој член, експерт за оцена на влијание врз животна средина може да биде секое физичко лице кое ги исполнува следниве услови: да има техничко познавање на експертско ниво од областа на животната средина, стекнато со високо образование од областа на природните и техничките науки, како и со обука и да има најмалку пет години работно искуство во соодветната област за која што се вклучува во Листата на експерти.

Според оспорениот став 3 од овој член министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за работите од областа на животната средина ги пропишува дополнителните критериуми, начинот и постапката и надоместокот на трошоците на вклучување и исклучување од Листата од ставот (1) на овој член.

Од анализата на членот 85 од Законот, произлегува дека органот на државната управа надлежен за работите од областа на животната средина води Листа на експерти за оцена на влијанието на проекти врз животната средина и ги утврдува условите што треба да ги исполнува физичкото лице за да може да биде вклучено во листата на експерти. Од анализата на останатите одредби од оваа глава (посебно одредбите на член 82, 83, 86) произлегуваат и овластувањата на експертите од оваа листа, кои се состојат во учество на експертите во одделните фази од постапката за оценка на влијанието на проектот врз животната средина. Така, согласно член 82 став 2, лицата од Листата на експерти можат како експерти овластени од страна на органот на управата надлежен за работите од областа на животната средина да учествуваат во определувањето на обемот на студијата за оцена на влијанието на проектот врз животната средина. Согласно член 83 став 2, експерт од Листата на експерти од членот 85 став 1 ја потпишува студијата како одговорно лице за нејзиниот квалитет. Согласно член 86 став 1 органот на државната управа надлежен за работите од областа на животната средина, може да овласти лице од Листата на експерти за да го изготви извештајот за соодветноста на студијата за оцена на влијанието на проектот врз животната средина.

Врз основа на наведеното, Судот оцени дека одредбата од член 85 претставува појдовна основа односно рамка министерот да ги определи дополнителните критериуми, начинот и постапката на вклучување и исклучување од оваа Листа на експерти, а во функција на операционализација на одредбите од Законот кои се однесуваат на оценката на влијанието на проектот врз животната средина. Во таа смисла, според Судот, одредбата од членот 85 став 2 во која се предвидени условите што треба да ги исполнува лицето за да може да биде вклучен во Листата на експерти, претставува

доволно јасна законска рамка за да може министерот со подзаконски акт да ги утврди дополнителните критериуми, односно специфичните поблиски услови кои треба да ги исполнува лицето за да може да биде ставен на Листата на експерти, особено поради тоа што станува збор за експерти од различни области од науката и техниката. Од овие причини, Судот оцени дека со даденото овластување на министерот да ги пропише дополнителните критериуми, начинот и постапката на вклучување и исклучување од Листата на експерти за оценка на влијанието на проекти врз животната средина не се отстапува од уставното начело за поделба на државната власт на законодавна, извршна и судска.

Според Судот, оспорената одредба во делот “и надоместокот на трошоците” не е во согласност со уставното начело за поделба на власта, од причина што во целината на Законот, како и во оспорената законска одредба недостасуваат критериуми врз основа на кои министерот би ја определувал висината на надоместокот на трошоците на вклучување и исклучување од Листата на експерти од член 85 став 1. Одредбата е проблематична и од аспект на начелото на владеење на правото од член 8 алинеја 3 од Уставот, од причина што од начинот на кој таа е формулирана не произлегува јасно какви трошоци настануваат за органот во случај на вклучување на едно лице на листата на експерти, односно какви и дали воопшто настануваат трошоци за органот кога едно лице треба да се исклучи од Листата на експерти. Според оцената на Судот, во таа смисла нејасна е и интенцијата на законодавецот во врска со оваа одредба, имено, дали целта на законодавецот била да се надоместат реалните административни трошоци што би настанале за органот при постапувањето со барањата на заинтересираните лица за вклучување на листата на експерти или пак се работи за надоместок за да едно лице биде вклучено на оваа листа. Од овие причини Судот утврди дека оспорената одредба од член 85 став 3 во делот “и надоместокот на трошоците” од Законот за животната средина не е во согласност со Уставот.

Во врска со второоспорената одредба од член 92 став 3 од Законот, врз основа на анализата на целината на одредбата на член 92, како и на другите одредби од оваа Глава на Законот, која се однесува на оценка на влијанијата на определени проекти врз животната средина, произлегува дека законодавецот во Законот ги утврдил само видот на трошоците кои настануваат во постапката за оценка на влијанието на проектот врз животната средина и кои се на товар на инвеститорот (трошоци за постапување по известувањето за намерата за изведување на проект, трошоци за определување на обемот на оцената на влијанието врз животната средина, трошоци за подготвување на извештајот за соодветноста на студијата за оценка на влијанието на проектот врз животната средина), без да утврди критериуми односно рамка за утврдување на нивната висина односно износ.

Даденото законско овластување на министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за работите од областа на животната средина да ја пропише висината на трошоците за спроведување на постапката за оценка на влијанието на проектот врз животната средина без постоење на законска рамка, според Судот не е во функција на разработка односно операционализација на законот и заради негово извршување, туку води кон утврдување на права и обврски за граѓаните и правните лица со подзаконски акт и остава можност за арбитрерност и мешање на извршната во законодавната власт што претставува повреда на уставното начело на поделбата на власта утврдено во член 8 став 1 алинеја 4 од Уставот.

7. Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во точката 1 од оваа одлука.

8. Оваа одлука Судот ја донесе во состав од претседателот на Судот Махмут Јусуфи и судиите д-р Трендафил Ивановски, Лилјана Ингилизова-Ристова, Мирјана Лазарова Трајковска, Вера Маркова, Бранко Наумоски, д-р Бајрам Положани, Игор Спиrowsки и д-р Зоран Сулејманов.

У. бр. 151/2005
У. бр. 233/2005
21 јуни 2006 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Република
Македонија,
Махмут Јусуфи, с.р.

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1257.

Врз основа на член 19, став 1, алинеја 7 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/2006 година), Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, на седницата одржана на 30 јуни 2006 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА ТОПЛИНСКА ЕНЕРГИЈА

1. На Друштвото за производство и дистрибуција на топлинска енергија ТОПЛИФИКАЦИЈА АД – Скопје, ул. „Лондонска“, бб. 1000 Скопје, Република Македонија, му се издава лиценца за вршење на енергетската дејност производство на топлинска енергија.

2. Правата и обврските на носителот на лиценцата во вршењето на енергетската дејност производство на топлинска енергија се утврдени во Прилог 1, „Лиценца за вршење на енергетската дејност производство на топлинска енергија“ кој што е составен дел на оваа одлука.

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 02-932/1
30 јуни 2006 година
Скопје

Претседател,
Славе Ивановски, с.р.

Прилог 1

ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА ТОПЛИНСКА ЕНЕРГИЈА

1. Име и седиштето на носителот на лиценцата
Друштво за производство и дистрибуција на топлинска енергија ТОПЛИФИКАЦИЈА АД - Скопје, ул. „Лондонска“, бб. 1000 Скопје, Република Македонија.

2. Енергетската дејност за која се издава лиценцата
Производство на топлинска енергија

3. Датум на издавање на лиценцата
30 Јуни 2006 година

4. Временски период на важење на лиценцата
35 години

5. Датум до кога важи лиценцата
30 Јуни 2041 година

6. Евидентен број на издадената лиценца
TE - 06.01.1/06

7. Број на деловниот субјект - 4061799

8. Единствен даночен број - 4030994122666

9. Вид и обем на енергетската дејност што се врши

Со оваа лиценца се определува начинот и условите за вршење на енергетската дејност производство на топлинска енергија како дејност од јавен интерес, како и правата и обврските на носителот на лиценцата.

Како енергетска дејност производство на топлинска енергија, во смисла на оваа лиценца се смета производство на топлинска енергија во енергетски објекти - топлани.

10. Енергетски објекти за производство на топлинска енергија и нивна локација

Исполнувањето на обврската за обезбедување на јавна услуга, Носителот на лиценцата ќе ја остварува со вршење на енергетската дејност производство на топлинска енергија во топланите:

- ТО Запад, Лондонска б.б. Скопје;
- ТО Исток, Индустриска б.б. Скопје; и

Заради исполнувањето на обврската за обезбедување на јавна услуга од став 1 од оваа точка, Носителот на лиценцата ќе ја врши дејноста производство на топлинска енергија и во топланата ТО 11 Октомври, Михаил Чаков б.б. Скопје, за која не поседува доказ за право на сопственост или право на користење.

Со издавањето на оваа Лиценца, носителот на Лиценцата не се стекнува со право на сопственост или право на користење на ТО 11 Октомври, Михаил Чаков б.б. Скопје.

Одредбата од став 2 на оваа точка ќе се применува до утврдувањето на правото на сопственост односно правото на користење на ТО 11 Октомври, Михаил Чаков б.б., Скопје.

11. Енергетски и технички карактеристики на објектите, постројките и инсталациите за производство на топлинска енергија

Енергетските и техничките карактеристики на објектите, постројките и инсталациите за производство на топлинска енергија се наведени во Прилог 1, кој е составен дел на оваа лиценца.

12. Право на приклучување, пристап и користење на системот за дистрибуција на топлинска енергија

Носителот на лиценцата има право на приклучување, пристап и користење на дистрибутивната мрежа на топлинска енергија заради нормално вршење на енергетската дејност производство на топлинска енергија во согласност со закон, друг пропис и општ акт.

13. Обврски за носителот на лиценца

Носителот на лиценцата е должен:

- да ги почитува законите, другите прописи и општи акти, како и правилниците и другите прописи кои ги пропишува или одобрува Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија во согласност со закон;
- да обезбеди сигурно, безбедно, континуирано и квалитетно производство на топлинска енергија;
- во секое време да има постојани оперативни резерви на мазут согласно Законот за енергетика;
- да врши испорака на произведената количина на топлинска енергија до точката на прием на дистрибутивната мрежа на топлинска енергија;
- да се придржува кон склучените договори за производство, односно испорака на топлинска енергија;
- да врши мерење на испорачаната топлинска енергија во дистрибутивната мрежа;
- на носителите на лиценца за вршење на енергетска дејност дистрибуција на топлинска енергија и снабдување со топлинска енергија, да им ги обезбеди сите потребни информации за извршување на нивните обврски од лиценците;и

- да ја информира Регулаторната комисија за енергетика за резултатот од разрешувањето на прашањето на правото на сопственост или правото на користење на производните постројки на ТО 11 Октомври, Михаил Чаков б.б., Скопје.

14. Обврска за информирање

Носителот на лиценцата е должен најдоцна во рок од 24 часа писмено да ја извести Регулаторната комисија за енергетика, за сите непланирани прекини во процесот на производство на топлинска енергија, како и за причините за настанување на прекините и превземните мерки за нивно отстранување.

15. Одржување на постојните производни постројки и планирање на изградба на нови производни постројки

Заради сигурно и ефикасно функционирање на производните постројки за производство на топлинска енергија, дадени во Прилог 1, носителот на лиценцата е должен истите да ги одржува во исправна и функционална состојба.

Носителот на лиценцата е должен секоја година, најдоцна до 10 март, до Регулаторната комисија да поднесе Годишен план за одржување на постојните производни постројки за тековната година и План за изградба на нови производни постројки за период од пет години.

Плановите од став два на оваа точка особено треба да содржат:

- опис и оцена на постојната состојба на производните постројки;
- процени за функционалноста на производните постројки;
- мерки и активности за извршување на ремонти, поправки и проверки на исправноста на постојните производни постројки;
- локации каде се планира да се изградат нови или надградат постојните производни постројки;
- финансиски извори за реализација на плановите.

16. Обврска за одвоена сметководствена евиденција

Носителот на лиценцата е должен:

- во своите интерни пресметки да води одвоена сметководствена евиденција за секоја од енергетските дејности за кои што поседува лиценца за вршење на енергетска дејност;
- во согласност со сметководствените стандарди со кои се уредува сметководственото работење, да изготвува финансиски извештаи кои ќе обезбедат информации за средствата, обврските, капиталот, приходите и расходите со резултатите од работењето, како и паричните текови на претпријатието во врска со дејноста производство на топлинска енергија и
- да обезбедува консолидирани финансиски извештаи.

17. Доверливост на информациите

Носителот на лиценцата е должен во согласност со закон да обезбеди и да гарантира доверливост на деловните податоци и информации кои ги добива од правните и физичките лица при вршењето на дејноста производство на топлинска енергија.

18. Обврска за доставување на Годишен извештај за финансиското и деловното работење

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната комисија за енергетика најдоцна до 10 март во тековната година да достави годишен извештај за делокругот на своето работење, вклучувајќи го и извештајот за финансиското и деловното работење во претходната година. Годишниот извештај со сите прилози задолжително се доставува и во електронска форма.

Годишниот извештај треба да содржи податоци за:

1. обемот на производство на топлинската енергија во текот на претходната година, вкупно и за секоја производна единица поодделно, количина и вид на потрошено гориво за производство на топлинската енергија во претходната година, количина на произведена и испорачана топлинска енергија за тарифни потрошувачи и потрошувачи по посебни договори до точката на прием во дистрибутивната мрежа, сопствена потрошувачка на топлинска енергија, број и времетраење на планираните и непланираните прекини како и за причините за нивното настанување;

2. финансиски извештај за енергетска дејност производство на топлинска енергија составен од:

- биланс на состојба и биланс на успех,
- извештај за промените во главнината,
- извештај за паричните текови,
- применетите сметководствени политики

- други објаснувачки белешки подготвени во согласност со меѓународните сметководствени стандарди и

3. превземени мерки во текот на претходната година за:

- заштита на објектите и опремата од надворешни влијанија и хаварии и осигурување на објектите и опремата за вршење на енергетска дејност,
- заштита при работа,
- обука и стручно усовршување на вработените заради сигурно, безбедно и квалитетно вршење на енергетската дејност,
- заштита на животната средина, животот и здравјето на луѓето,
- спроведување на мониторинг врз сопственото работење,
- обезбедување на услови за сигурно, континуирано и квалитетно вршење на енергетската дејност,
- обезбедување на енергетска ефикасност,

4. остварување на Планот за одржување на производните капацитети и Планот за изградба на нови производни капацитети;

5. состојба со кадровска екипираност за извршување на пооделни задачи при вршењето на енергетската дејност производство на топлинска енергија;

6. извршени инспекциски надзори и контроли од страна на надлежни инспекциски и други државни органи, со приложени фотокопии на записниците, извештаите и решенијата од извршените надзори и контроли;

19. Обврска за доставување на други извештаи, информации и податоци во врска со вршењето на енергетската дејност

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната комисија за енергетика да доставува:

- во писмена и електронска форма, месечни и квартални извештаи за вкупната количина на произведената и испорачаната топлинска енергија во дистрибутивната мрежа, количина и вид на потрошено гориво, сопствена потрошувачка на топлинска енергија, број и времетраење на планираните и непланираните прекини како и за причините за нивното настанување (по барање на Регулаторната комисија за енергетика);
- известување за сите околности, настани и промени кои што имаат или би можеле да имаат влијание врз вршењето на енергетската дејност производство на топлинска енергија;

20. Мерење на произведената и испорачаната количина на топлинска енергија

Носителот на лиценцата е должен:

- во секоја производна единица на топлинска енергија, односно топлана која предава топлинска енергија во дистрибутивната мрежа за греење на тарифните потрошувачи да вгради мерен уред со пропишана класа на точност, со кој се мери предадената топлинска енергија на излез од производната единица;

- да ги одржува, проверува и сервисира мерните уреди на сите мерни места; и

- да обезбеди пристап на корисниците на топлинска енергија и на други овластени лица до мерните уреди во согласност со закон и друг пропис.

21. Цени на топлинската енергија

Носителот на лиценцата е должен произведената топлинска енергија да ја продава според цените за топлинска енергија формирани во согласност со Правилникот за начин и услови за регулирање на цени на топлинска енергија за греење.

Носителот на лиценцата е должен цените за топлинската енергија кои што се утврдени од страна на Регулаторната комисија за енергетика, да ги објавува на својата веб страна.

22. Заштита на опремата и објектите од надворешни влијанија и хаварии

Носителот на лиценцата е должен во рок од шест месеци од денот на влегувањето во сила на оваа лиценца да донесе План за заштита на објектите и уредите за производство на топлинска енергија и истиот да го достави до Регулаторната комисија за енергетика.

23. Обврска за овозможување на пристап до објектите и инсталациите и непосреден увид во документацијата

Носителот на лиценцата е должен по барање на Регулаторната комисија за енергетика, да овозможи пристап во објектите, деловните простории, простори, инсталациите, како и непосреден увид во целокупната документација, во согласност со Правилникот за условите, начинот и постапката за издавање, менување и одземање на лиценци за вршење на енергетски дејности.

24. Квалитет на произведената топлинска енергија

Носителот на лиценцата е должен да обезбеди постојан квалитет на произведената топлинска енергија, согласно пропишаните услови за снабдување со топлинска енергија и другите прописи, како и да врши постојан мониторинг на произведената и испорачаната топлинска енергија.

25. Изменување и дополнување на лиценцата

Изменувањето и дополнувањето на оваа лиценца ќе се врши исклучиво во согласност со одредбите од Правилникот за условите, начинот и постапката за издавање, менување и одземање на лиценци за вршење на енергетски дејности.

26. Мерки во случај на неисполнување на обврските од страна на носителот на лиценцата

Доколку носителот на лиценцата не ги исполнува обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната комисија за енергетика ќе превземе мерки согласно Правилникот за условите, начинот и постапката за издавање, менување и одземање на лиценци за вршење на енергетски дејности.

Прилог 1

ТЕХНИЧКИ КАРАКТЕРИСТИКИ НА ОСНОВНИТЕ СРЕДСТВА ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКАТА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА ТОПЛИНСКА ЕНЕРГИЈА

ТОПЛАНА ИСТОК

1. Котелски постројки

Топлана исток	Тип	Снага [MW]	Производител
Котел VKSM-60/1	VKSM-60	69,780	TPK - Zagreb
Котел VKSM-40/2	VKSM-40	46,520	TPK - Zagreb
Котел VKSM-40/3	VKSM-40	46,520	TPK - Zagreb
Котел VKSM-40/4	VKSM-40	46,520	TPK - Zagreb
Котел VKSM-60/5	VKSM-60	69,780	TPK - Zagreb
Вкупно произволна моќност:		279,120	
Котел BKG-100/1	BKG-100	7,405	TPK - Zagreb
Котел BKG-100/2	BKG-100	7,405	TPK - Zagreb
		14,810	

2. Горилници

Топлана Исток	Тип	Гориво	Производител
Горилник бр 1 од Котел VKSM-60/1	SKVS 400 b	мазут	SAACKE
Горилник бр 2 од Котел VKSM-60/1	SKVS 400 b	мазут	SAACKE
Горилник бр 1 од Котел VKSM-40/2	APR 23	мазут/гас	PEABODY
Горилник бр 2 од Котел VKSM-40/2	APR 23	мазут/гас	PEABODY
Горилник бр 1 од Котел VKSM-40/3	APR 23	мазут/гас	PEABODY
Горилник бр 2 од Котел VKSM-40/3	APR 23	мазут/гас	PEABODY
Горилник бр 1 од Котел VKSM-40/4	APR 23	мазут/гас	PEABODY
Горилник бр 2 од Котел VKSM-40/4	APR 23	мазут/гас	PEABODY
Горилник бр 1 од Котел VKSM-60/5	SKVS 400 b	мазут/гас	SAACKE
Горилник бр 2 од Котел VKSM-60/5	SKVS 400 b	мазут/гас	SAACKE
Горилник од Котел BKG-100/1	AWD-30	мазут/гас	HAMWORTHY
Горилник од Котел BKG-100/2	SKV 100 a	мазут/гас	SAACKE

3. Циркулациони пумпи

Топлана Исток	Тип	Снага [kW]	Производител
Циркулациона пумпа 1/I	NK 50-25	220	Jugoturbina
Циркулациона пумпа 2/I	NK 50-25	220	Jugoturbina
Циркулациона пумпа 3/I	ETA 250-50NB	220	KSB
Циркулациона пумпа 4/I	ETA 250-50NB	220	KSB
Циркулациона пумпа 5/I	ETA 250-50K-Nb	220	KSB
Циркулациона пумпа 6/I	ETA 250-50K-Nb	220	KSB
Циркулациона пумпа 7/I	S 30 CP-46	220	MZT
Циркулациона пумпа 1/II	NK 50-25	315	Jugoturbina
Циркулациона пумпа 2/II	NK 50-25	315	Jugoturbina
Циркулациона пумпа 3/II	ETA 250-50KNb	320	KSB
Циркулациона пумпа 4/II	ETA 250-50KNb	320	KSB
Циркулациона пумпа 5/II	ETA 250-50NB	315	KSB
Циркулациона пумпа 6/II	ETA 250-50NB	315	KSB
Циркулациона пумпа 7/II	NK 50-25	315	Jugoturbina

4. Вентилатори

Топлана Исток	Тип	Производител
Вентилатор за Котел VKSM-60/1	NXVS 21	Ventilator-ZG
Вентилатор за Котел VKSM-40/2	NXVS 12.5	Ventilator-ZG
Вентилатор за Котел VKSM-40/3	NXVS 12.5	Ventilator-ZG
Вентилатор за Котел VKSM-40/4	NXVS 12.5	Ventilator-ZG
Вентилатор за Котел VKSM-60/5	NXVS 21	Ventilator-ZG
Вентилатор за Котел BKG-100/1		Weishaupt
Вентилатор за Котел BKG-100/2	SVE-5.5-N90	Ventilator-ZG

5. Хемиска подготовка на вода

Топлана Исток	Капацитет [m ³ /h]
Јонски филтер 1	30
Јонски филтер 2	30
Јонски филтер 3	30
Јонски филтер 4	30
Песочен филтер 1	30
Песочен филтер 2	30
Напоен резервоар	225 m ³
Напоен резервоар	250 m ³

6. Уреди за екологија

Инструмент	Производител	Тип
Инструмент за мониторинг на излезни гасови поставени на одак за котли VKSM	SICK	RM 61
Инструмент за мониторинг на излезни гасови поставени на одак за котли BKG	SICK	FW 56

7. Оџаци

Оџаци Топлана Исток	Висина [m]	Дијаметар [m]
Котли VKSM	65	7,0
Котли BKG	25	1

8. Резервоари

Резервоари за мазут	R-1	5000 m ³
Топлана Исток	R-2	5000 m ³

9. Мерни уреди

Вид на мерен уред	Производител	Карактеристики
Притисок на вода на поврат	АТМ - Загреб	(0-10 бари) кл.1,5
	Манометар VIKА	(0-16 бари) кл.1,0
Притисок на вода на излез	АТМ - Загреб	(0-16 бари) кл.1,5
	Манометар VIKА	(0-16 бари) кл.1,0
Температура на вода на излез од топлана	МАРУС - Загреб	(0-200°C) кл. 0.1
	Бим. Терм. -Телеоптик	(0-160°C) кл. 1.6
Температура на вода на поврат, вод А	АТМ - Загреб	(0-200°C) кл. 0.5
	Бим. Терм. -Телеоптик	(0-160°C) кл. 1.6
Температура на вода на поврат, вод Б	АТМ - Загреб	(0-200°C) кл. 0.5
Температура на вода на поврат, вод Ц	Бим. Терм. -Телеоптик	(0-160°C) кл. 1.6
Проток на вода -вод А	АТМ - Загреб	(0-3000m ³ /h)кл1,5
Проток на вода -вод Б	АТМ - Загреб	(0-5000m ³ /h)кл1,5
Проток на вода -вод Ц	АТМ - Загреб	(0-2500m ³ /h)кл1,5

ТОПЛАНА ЗАПАД

1. Котелски постројки

Топлана Запад	Тип	Снага [MW]	Производител
Котел VKSM-20/1	VKSM-20	23,260	ТРК - Загреб
Котел VKSM-20/2	VKSM-20	23,260	ТРК - Загреб
Котел VKSM-50/3	VKSM-50	58,150	ТРК - Загреб
Котел VKSM-50/4	VKSM-50	58,150	ТРК - Загреб
Котел BKG-100/1	BKG-100	8,150	ТРК - Загреб
Вкупно произведена моќност:		170,970	
Котел BKG-80/2	BKG-80	5,965	ТРК - Загреб
Котел BKG-80/3	BKG-80	5,965	ТРК - Загреб
Инсталира. моќност на пом. котли:		11,920	

2. Горилници

Топлана Запад	Тип	Гориво	Производител
Горилник од Котел VKSM-20/1	SKVS 250 b	мазут	SAACKE
Горилник од Котел VKSM-20/2	SKVS 250 b	мазут	SAACKE
Горилник бр 1 од Котел VKSM-50/3	SKVGS 300	мазут	SAACKE
Горилник бр 2 од Котел VKSM-50/3	SKVGS 300	мазут	SAACKE
Горилник бр 1 од Котел VKSM-50/4	SKVGS 300	мазут	SAACKE
Горилник бр 2 од Котел VKSM-50/4	SKVGS 300	мазут	SAACKE
Горилник од Котел BKG-100/1	BGE 1000	мазут	RAY
Горилник од Котел BKG-80/2	SKV 50	мазут	SAACKE
Горилник од Котел BKG-80/3	BGE 700	мазут	RAY

3. Циркулациони пумпи

Топлана Запад	Тип	Снага [kW]	Производител
Циркулациона пумпа 1/I	ETA 200-40KNa	110	KSB
Циркулациона пумпа 2/I	ETA 200-40KNa	110	KSB
Циркулациона пумпа 1/II	ETA 200-50K-Nb	160	KSB
Циркулациона пумпа 2/II	ETA 200-50K-Nb	160	KSB
Циркулациона пумпа 1	D 30-25-64	560	MZT
Циркулациона пумпа 2	D 30-25-64	560	MZT
Циркулациона пумпа 3	D 30-25-64	560	MZT

4. Вентилатори

Топлана Запад	Тип	Производител
Вентилатор за Котел VKSM-20/1		
Вентилатор за Котел VKSM-20/2		
Вентилатор за Котел VKSM-50/3	NXVS - 16	VEMOS-ZG
Вентилатор за Котел VKSM-50/4	NXVS - 16	VEMOS-ZG
Вентилатор за Котел BKG-100/1	NXVE-6.4 P-90	Ventilator-ZG
Вентилатор за Котел BKG-80/2	SVE-5.5-N90	Ventilator-ZG
Вентилатор за Котел BKG-80/3	SVE-5.5-N90	Ventilator-ZG

5. Хемиска подготовка на вода

Топлана Запад	Капацитет [m ³ /h]
Јонски филтер 1	22
Јонски филтер 2	22
Јонски филтер 3	30
Јонски филтер 4	30
Песочен филтер 1	20
5 (нет) Напојни резервоари	4 x 100 + 1 x 75 m ³

6. Уреди за екологија

Уреди	Производител	тип
Циклонски Филтер за чадини гасови	"Metalec" Прилеп	
Инструмент за мониторинг на излезни гасови поставени на одак за котел VKSM-20/1	SICK	RM 61
Инструмент за мониторинг на излезни гасови поставени на одак за котел VKSM-20/2	SICK	FW 56
Инструмент за мониторинг на излезни гасови поставени на одак за котел VKSM-50/3	SICK	FW 56
Инструмент за мониторинг на излезни гасови поставени на одак за котел VKSM-50/4	SICK	FW 56

7. Оџаци

Оџаци Топлана Запад	Висина [m]	Дијаметар [m]
Котел VKSM-20/1	23	1,0
Котел VKSM-20/2	23	1,0
Котли VKSM-50 и BKG	30	2,3

8. Резервоари

Резервоари за мазут	R-1	1000 m ³
Топлана Запад	R-2	1000 m ³

9. Мерни уреди

Вид на мерен уред	Производител	Карактеристики
Притисок на вода на поврат	АТМ - Загреб Манометар VIKА	(0-10 бари) кл.1,5 (0-16 бари) кл.1,0
Притисок на вода на излез	АТМ - Загреб Манометар VIKА	(0-16 бари) кл.1,5 (0-16 бари) кл.1,0
Температура на вода на излез од топлана	МАРУС - Загреб Бим. Терм. -Teleoptik	(0-200°C) кл. 0,1 (0-160°C) кл. 1,6
Температура на вода на поврат, вод Партизанска	MAKSIS-Скопје Бим. Терм. -Teleoptik	(0-200°C) кл. 0,5 (0-160°C) кл. 1,6
Температура на вода на поврат, вод Козле	MAKSIS-Скопје Бим. Терм. -Teleoptik	(0-200°C) кл. 0,5 (0-160°C) кл. 1,6
Температура на вода на поврат, вод Тафталиџе 1	MAKSIS-Скопје Бим. Терм. -Teleoptik	(0-200°C) кл. 0,5 (0-160°C) кл. 1,6
Температура на вода на поврат, вод Тафталиџе 2	АТМ - Загреб Термометар-Teleoptik	(0-200°C) кл. 1,5 (0-160°C) кл. 1,6
Температура на вода на поврат, вод Алумина	АТМ - Загреб Бим. Терм. -VIKA	(0-200°C) кл. 0,5 (0-200°C) кл. 1,6

Проток на вода -вод Партизанска	ICEE UNI REG11 Контрол електроник-Ск (Микропроцесорски универзални показни инструменти)	кл. 0,1
Проток на вода -вод Козле	ICEE UNI REG11 Контрол електроник-Ск (Микропроцесорски универзални показни инструменти)	кл. 0,1
Проток на вода -вод Тафталиџе 1	ICEE UNI REG11 Контрол електроник-Ск (Микропроцесорски универзални показни инструменти)	кл. 0,1
Проток на вода -вод Тафталиџе 2	ICEE UNI REG11 Контрол електроник-Ск (Микропроцесорски универзални показни инструменти)	кл. 0,1
Проток на вода -вод Алумина	ICEE UNI REG11 Контрол електроник-Ск (Микропроцесорски универзални показни инструменти)	кл. 0,1

ТОПЛАНА 11 ОКТОМВРИ

1. Котелски постројки

Топлана 11 Октомври	Тип	Снага [MW]	Производител
Котел BKG-80/1	BKG-80	5,965	ТРК - Загреб
Котел BKG-80/2	BKG-80	5,965	ТРК - Загреб
Котел BKG-200/3	BKG-200	16,280	ТРК - Загреб
Вкупно произведена моќност:		28,210	

2. Горилници

Топлана 11 Октомври	Тип	Гориво	Производител
Горилник од Котел BKG-80/1	G-70/1-A	гас	WEISHAUPT
Горилник од Котел BKG-80/2	G-70/1-A	гас	WEISHAUPT
Горилник бр 1 од Котел BKG-200/3	SKVG 82A	мазут/гас	SAACKE
Горилник бр 2 од Котел BKG-200/3	SKVG 82A	мазут/гас	SAACKE

3. Циркулациони пумпи

Топлана 11 Октомври	Тип	Снага [kW]	Производител
Циркулациона пумпа 1/1	SPS 8	90	Jastrebac
Циркулациона пумпа 2/1	SPS 8	90	Jastrebac
Циркулациона пумпа 3/1	S 15-20 B	30	MZI
Циркулациона пумпа 1/II	SPS 8	110	Jastrebac
Циркулациона пумпа 2/II	SPS 8	110	Jastrebac
Циркулациона пумпа 3/II	15 CP 25 B	75	MZI

4. Вентилатори

Топлана 11 Октомври	Тип	Производител
Вентилатор за Котел BKG-80/1	SVE-5,5-N 90	Ventilator-ZG
Вентилатор за Котел BKG-80/2	SVE-5,5-N 90	Ventilator-ZG
Вентилатор 1 за Котел BKG-200/3	2 GV 8	Klima-Celje
Вентилатор 2 за Котел BKG-200/3	2 GV 8	Klima-Celje

5. Хемиска подготовка на вода

Топлана 11 Октомври	Капацитет [m ³ /h]
Јонски филтер 1	13
Јонски филтер 2	13
Напоен резервоар	100 m ³

6. Уреди за екологија

Поставен на	Производител	тип
Инструмент за монито. на излезни гасови поставени на одак за котел VKSM-200	SICK	RM 61

7. Оџаци

Оџаци Топлана 11 Октомври	Висина [m]	Дијаметар [m]
Котел BKG-80/1	14	0,8
Котел BKG-80/2	14	0,8
Котел BKG-200/3	15	1

8. Резервоари

Резервоари за мазут	R-1	100 m ³
Топлана 11 Октомври	R-2	100 m ³

9. Мерни уреди

Вид на мерен уред	Производител	Карактерис.
Температура на вода на поврат,	MPIC100 Контрол електроник-Ск Живин месинган термометар	(0-200°C) кл. 0,1 (0-120°C)
Температура на вода на излез,	MPIC100 Контрол електроник-Ск Живин месинган термометар	(0-200°C) кл. 0,1 (0-120°C)
Притисок на вода на поврат	MPIC100 Контрол електроник-Ск Манометар Fadip -Бечеј	(0-10бар) кл.0,1 (0-16 бар)
Притисок на вода на излез	MPIC100 Контрол електроник-Ск Манометар Fadip -Бечеј	(0-16бар) кл.0,1 (0-16 бар)
Проток на вода	MPIC100 Контрол електроник-Ск	кл. 0,1

1258.

Врз основа на член 19, став 1, алинеја 7 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/2006 година), Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, на седницата одржана на 30 јуни 2006 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА
ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ДИСТРИБУЦИЈА НА
ТОПЛИНСКА ЕНЕРГИЈА

1. На Друштвото за производство и дистрибуција на топлинска енергија **ТОПЛИФИКАЦИЈА АД** – Скопје, ул. „Лондонска“, бб. 1000 Скопје, Република Македонија, му се издава лиценца за вршење на енергетската дејност дистрибуција на топлинска енергија.

2. Правата и обврските на носителот на лиценцата во вршењето на енергетската дејност дистрибуција на топлинска енергија се утврдени во Прилог 1, „Лиценца за вршење на енергетската дејност дистрибуција на топлинска енергија“ кој што е составен дел на оваа одлука.

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 02-933/1
30 јуни 2006 година
Скопје

Претседател,
Славе Ивановски, с.р.

Прилог 1

ЛИЦЕНЦА
ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ДИСТ-
РИБУЦИЈА НА ТОПЛИНСКА ЕНЕРГИЈА

1. Име и седиштето на носителот на лиценцата

Друштво за производство и дистрибуција на топлинска енергија **ТОПЛИФИКАЦИЈА АД** - Скопје, ул. „Лондонска“, бб. 1000 Скопје, Република Македонија.

2. Енергетската дејност за која се издава лиценцата

Дистрибуција на топлинска енергија

3. Датум на издавање на лиценцата

30 Јуни 2006 година

4. Временски период на важење на лиценцата

35 години

5. Датум до кога важи лиценцата

30 Јуни 2041 година

6. Евидентен број на издадената лиценца

ТЕ – 04.02.1/06

7. Број на деловниот субјект - 4061799

8. Единствен даночен број - 4030994122666

9. Вид и обем на енергетската дејност што ќе се врши

Со оваа лиценца се определуваат начинот и условите за вршење на енергетската дејност дистрибуција на топлинска енергија како дејност од јавен интерес, како и правата и обврските на носителот на лиценцата.

Енергетската дејност дистрибуција на топлинска енергија, во смисла на оваа лиценца е превземање, распределба и испорака на топлинска енергија до корисниците приклучени на дистрибутивната мрежа.

10. Подрачје на вршење на енергетската дејност

Врз основа на Законот за енергетика и одредбите од оваа лиценца, носителот на лиценцата **ТОПЛИФИКАЦИЈА АД** - Скопје, енергетската дејност дистрибуција

на топлинска енергија ја врши на подрачјето на градот Скопје односно на делови од подрачјата на општините: Аеродром, Гази Баба, Горче Петров, Карпош, Кисела Вода, Центар и Чаир.

11. Објекти преку кои ќе се врши дистрибуција на топлинска енергија

Носителот на лиценцата врши дистрибуција на топлинска енергија преку дистрибутивната мрежа која се протега од точката на прием на произведената топлинска енергија од топланите па преку магистрални, секундарни, приклучни водови и топлински станици, до мерното место, односно до точката на испорака на крајните корисници на топлинската енергија приклучени на мрежата за дистрибуција на топлинската енергија.

Техничките карактеристики на основните средства за дистрибуција на топлинска енергија се дадени во Прилог 1, кој е составен дел на оваа лиценца.

12. Обезбедување на пристап, приклучување и користење на дистрибутивната мрежа

Носителот на лиценцата е должен, во согласност со начелата на објективност, недискриминаторност и транспарентност, да обезбеди пристап, приклучување и користење на дистрибутивната мрежа за трети лица во согласност со закон, друг пропис и општ акт.

13. Обврски за носителот на лиценца

Носителот на лиценцата е должен да:

- ги почитува законите, другите прописи и општи акти, како и правилниците и другите прописи кои ги пропишува или одобрува Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија во согласност со закон;

- обезбеди сигурно, безбедно, континуирано и квалитетно дистрибуирање на топлинска енергија преку дистрибутивната мрежа од точките на прием до точките на испорака, преку одржување на соодветно ниво на доверливост и расположливост на сите објекти во дистрибутивната мрежа;

- да се придржува кон законите, прописите, стандардите, препораките и други општи акти, при изградба, реконструкција, редовни годишни ремонти на објектите кои се составен дел на дистрибутивната мрежа за топлинска енергија;

- издава согласност за приклучување на дистрибутивната мрежа на корисниците и да овозможи приклучување согласно издадената согласност;

- врши оперативно управување и следење на техничката и функционалната подготвеност на дистрибутивната мрежа за топлинска енергија; и

- да им ги обезбеди на носителите на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на топлинска енергија и снабдување со топлинска енергија сите потребни информации за извршување на нивните обврски од лиценците.

14. Планирање, одржување и развој на дистрибутивната мрежа

Заради сигурно и ефикасно функционирање на дистрибутивната мрежа, носителот на лиценцата е должен истата да ја одржува, обновува и развива на начин кој што ќе овозможи сигурно, безбедно и ефикасно користење на дистрибутивната мрежа.

Носителот на лиценцата е должен секоја година, најдоцна до 10 март, до Регулаторната комисија да поднесе План за развој на дистрибутивната мрежа за период од пет години како и годишна програма за реализација на планот.

Планот за развој на дистрибутивната мрежа особено треба да содржи:

- опис на постојната состојба на дистрибутивната мрежа;

- идни процени за капацитетот и функционалноста на дистрибутивната мрежа;
- локации каде се планира да се обновува и/или развива дистрибутивната мрежа; и
- финансиски извори за реализација на планот.

15. Обврска за одвоена сметководствена евиденција

Носителот на лиценцата е должен:

- во своите интерни пресметки да води одвоена сметководствена евиденција за секоја од енергетските дејности за кои што поседува лиценца за вршење на енергетска дејност;
- во согласност со сметководствените стандарди со кои се уредува сметководственото работење на претпријатието да изготвува финансиски извештаи кои ќе обезбедат информации за средствата, обврските, капиталот, приходите и расходите со резултатите од работењето, како и паричните текови на претпријатието во врска со дејноста производство на топлинска енергија и
- да изготвува консолидирани финансиски извештаи.

16. Доверливост на информациите

Носителот на лиценцата е должен во согласност со закон, да обезбеди и да гарантира доверливост на деловните податоци и информации кои при вршењето на енергетската дејност дистрибуција на топлинска енергија кои ги добива од корисниците на дистрибутивната мрежа.

17. Обврска за доставување на Годишен извештај за финансиското и деловното работење

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната комисија за енергетика најдоцна до 10 март во тековната година да достави годишен извештај за делокругот на своето работење, вклучувајќи го и извештајот за финансиското и деловното работење во претходната година. Годишниот извештај со сите прилози задолжително се доставува и во електронска форма.

Годишниот извештај треба да содржи податоци за:

1. обемот на дистрибуција на топлинска енергија во текот на претходната година (вкупна количина на дистрибуирана топлинска енергија);
2. финансиски извештај за секоја од енергетските дејности за кои што поседува лиценца за вршење на енергетска дејност, составен од:
 - биланс на состојба и биланс на успех,
 - извештај за промените во главнината,
 - извештај за паричните текови,
 - применетите сметководствени политики, и
 - други објаснувачки белешки подготвени во согласност со меѓународните сметководствени стандарди;
3. превземени мерки во текот на претходната година за:
 - заштита на опремата и објектите од надворешни влијанија и хавари и осигурување на објектите и опремата за вршење на енергетска дејност,
 - заштита при работа,
 - обука и стручно усовршување на вработените заради сигурно, безбедно и квалитетно вршење на енергетската дејност,
 - заштита на животната средина, животот и здравјето на луѓето,
 - спроведување на мониторинг врз сопственото работење,
 - обезбедување на услови за сигурно, континуирано и квалитетно вршење на енергетската дејност,
 - обезбедување на енергетска ефикасност,
 - вршење на енергетската дејност во услови на кризна состојба, промена на условите на светскиот пазар, како и воена и вонредна состојба;
4. остварување на годишната програма за реализација на Планот за развој и проширување на дистрибутивната мрежа, во претходната година;

5. извршување на програма за ремонти во претходната година;

6. состојба со кадровска екипираност за извршување на поделни задачи при вршењето на енергетската дејност дистрибуција на топлинска енергија;

7. извршени инспекциски надзори и контроли од страна на надлежни инспекциски и други државни органи, со приложени фотокопии на записниците, извештаите и решенијата од извршените надзори и контроли;

8. бизнис план за тековната година и оценка за реализирање на бизнис планот во претходната година;

9. реализација на обврската за информирање на потрошувачите и превземени мерки за подобрување на квалитетот на услугата.

18. Обврска за доставување на други извештаи, информации и податоци во врска со вршењето на енергетската дејност

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната комисија за енергетика да доставува:

- во писмена и/или електронска форма, месечни и квартални извештаи за количина на дистрибуирана топлинска енергија, вкупно и по видови на потрошувачи, за бројот и времетраењето на планираните и непланираните прекини во испораката;
- известување за сите околности, настани и промени кои што имаат или би можеле да имаат влијание врз вршењето на енергетската дејност дистрибуција на топлинска енергија;
- договори во врска со вршење на енергетската дејност дистрибуција на топлинска енергија кои што ги склучил со други носители на лиценци за вршење на енергетска дејност и договори за приклучок со корисници на дистрибутивната мрежа.

19. Заштита на опремата и објектите од надворешни влијанија

Носителот на лиценцата е должен во рок од шест месеци од денот на влегувањето во сила на оваа лиценца да донесе План за заштита на објектите и уредите за дистрибуција на топлинска енергија и истиот да го достави до Регулаторната комисија за енергетика.

20. Обврска за овозможување на пристап до објектите и инсталациите и непосреден увид во документацијата

Носителот на лиценцата е должен по барање на Регулаторната комисија за енергетика, да и овозможи непосреден увид во целокупната документација, како и пристап во објектите, деловните простории, простори, инсталациите, како и на средствата и опремата потребни за вршење на енергетската дејност, во согласност со Правилникот за условите, начинот и постапката за издавање, менување и одземање на лиценци за вршење на енергетски дејности.

21. Квалитет на дистрибуција на топлинска енергија

Носителот на лиценцата е должен да обезбеди постојан квалитет во вршење на услугата дистрибуција на топлинска енергија, согласно пропишаните услови за снабдување со топлинска енергија и другите прописи, како и да врши постојан мониторинг на квалитетот на дистрибуцијата на топлинска енергија.

22. Цена за вршење на енергетската дејност дистрибуција на топлинска енергија

Носителот на лиценцата е должен цената за вршење на енергетската дејност дистрибуција на топлинска енергија, да ја формира во согласност со Правилникот за начин и услови за регулирање на цени на топлинска енергија за греење.

Носителот на лиценцата е должен цените за вршење на енергетската дејност дистрибуција на топлинска енергија, да ги објавува на својата веб страна.

23. Изменување и дополнување на лиценцата

Изменувањето и дополнувањето на оваа лиценца ќе се врши исклучиво во согласност со одредбите од Правилникот за условите, начинот и постапката за издавање, менување и одземање на лиценци за вршење на енергетски дејности.

24. Мерки во случај на неисполнување на обврските од страна на носителот на лиценцата

Доколку Носителот на лиценцата не ги исполнува обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната комисија за енергетика ќе превземе мерки согласно Правилникот за условите, начинот и постапката за издавање, менување и одземање на лиценци за вршење на енергетски дејности.

Прилог 1**Технички карактеристики на основните средства за вршење на енергетската дејност дистрибуција на топлинска енергија**

1. Технички карактеристики на мрежата за дистрибуција на топлинска енергија на подрачјето на градот Скопје, односно на делови од подрачјата на општините Аеродром, Гази Баба, Горче Петров, Карпош, Кисела Вода, Центар и Чаир.

Ред.бр.	Димензии на канал (mm)	Димензија на цевки (mm)	Должина (m)
1.	400/300	NO 32	5620
2.	500/400	NO 40	7450
3.	700/400	NO 50	16550
4.	700/400	NO 65	31000
5.	800/500	NO 80	14280
6.	800/500	NO 100	17200
7.	900/600	NO 125	13100
8.	900/600	NO 150	17500
9.	900/600	NO 175	4800
10.	1300/800	NO 200	14850
11.	1300/800	NO 225	1700
12.	1300/800	NO 250	6950
13.	1600/900	NO 300	4175
14.	1600/900	NO 350	5500
15.	1800/1000	NO 400	1700
16.	1800/1000	NO 450	4990
17.	2100/1200	NO 500	3620
18.	2300/1300	NO 600	2700
19.	2600/1600	NO 700	3500
Вкупно:			177185

2. Список на топлински станици по димензии и количини

Ред. бр.	Димензија	Количини
1.	NO 15	1537
2.	NO 20	11
2.	NO 25	246
3.	NO 30	3
3.	NO 32	230
4.	NO 40	449
5.	NO 50	458
6.	NO 65	199
7.	NO 80	94
8.	NO 100	46
9.	NO 125	6
10.	NO 105	1
Вкупно:		3280

3. Пумпни станици во дистрибутивната мрежа

Ред. бр.	Производство	Тип	Локација	Количина
1.	WILO	IL 100/170-2/4	Шахта-Загребачка	1
2.	GRUNFOS	CLM 150/271-18.5	Шахта-Г.Михаиловски	1
3.	WILO	IL 80/140-7.5/2	Шахта-П.Зоографски	1
4.	MZT-Skopje	KCP 182	ТО Водно	1
5.	IMP	CL 1001-4	К.Ј.Питу (ст. дом)	1

1259.

Врз основа на член 19, став 1, алинеја 7 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/2006 година), Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, на седницата одржана на 30 јуни 2006 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА
ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ СНАБДУВАЊЕ НА
ТОПЛИНСКА ЕНЕРГИЈА

1. На Друштвото за производство и дистрибуција на топлинска енергија ТОПЛИФИКАЦИЈА АД – Скопје, ул. „Лондонска“, бб. 1000 Скопје, Република Македонија, му се издава лиценца за вршење на енергетската дејност снабдување на топлинска енергија.

2. Правата и обврските на носителот на лиценцата во вршењето на енергетската дејност снабдување на топлинска енергија се утврдени во Прилог 1, „Лиценца за вршење на енергетската дејност снабдување на топлинска енергија“ кој што е составен дел на оваа одлука.

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 02-934/1
30 јуни 2006 година
Скопје

Претседател,
Славе Ивановски, с.р.

Прилог 1

ЛИЦЕНЦА
ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ СНАБДУВАЊЕ СО ТОПЛИНСКА ЕНЕРГИЈА

1. Име и седиштето на носителот на лиценцата
Друштво за производство и дистрибуција на топлинска енергија ТОПЛИФИКАЦИЈА АД - Скопје, ул. „Лондонска“, бб. 1000 Скопје, Република Македонија.

2. Енергетската дејност за која се издава лиценцата
Снабдување со топлинска енергија

3. Датум на издавање на лиценцата
30 Јуни 2006 година

4. Временски период на важење на лиценцата
10 години

5. Датум до кога важи лиценцата
30 Јуни 2016 година

6. Евидентен број на издадената лиценца
TE 05.03.1/06

7. Број на деловниот субјект - 4061799

8. Единствен даночен број - 4030994122666

9. Вид и обем на енергетската дејност што се врши
Со оваа лиценца се определуваат начинот и условите за вршење на енергетската дејност снабдување со топлинска енергија на тарифни и други потрошувачи, како и правата и обврските на носителот на лиценцата. Како енергетска дејност снабдување со топлинска енергија во смисла на оваа лиценца, се смета обезбедување на топлинска енергија и дистрибутивен капацитет за испорака на топлинска енергија, како и мерење, отчитување и фактурирање на испорачаната топлинска енергија.

10. Подрачје на вршење на енергетската дејност
Врз основа на Законот за енергетика и одредбите од оваа лиценца, носителот на лиценцата ќе ја врши енергетската дејност снабдување со топлинска енергија на подрачјето на градот Скопје односно на делови од подрачјата на општините: Аеродром, Гази Баба, Горче Петров, Карпош, Кисела Вода, Центар и Чаир.

11. Објекти преку кои ќе се врши снабдување со топлинска енергија

Носителот на лиценцата ќе врши снабдување со топлинска енергија преку објектите и инсталациите на дистрибутивната мрежа и мерните уреди кај потрошувачите, лоцирани на подрачјето на општините Аеродром, Гази Баба, Горче Петров, Карпош, Чаир, Кисела Вода и Центар во градот Скопје.

Основни податоци за објектите снабдувани со топлинска енергија и карактеристики на мерните уреди за снабдување се дадени во Прилог 1, кој е составен дел на оваа лиценца.

12. Право на пристап и користење на дистрибутивната мрежа

Носителот на лиценцата има право на пристап и користење на дистрибутивната мрежа заради непречено вршење на енергетската дејност снабдување со топлинска енергија, во согласност со закон и другите прописи.

13. Обврска за носителот на лиценца

Носителот на лиценцата е должен да:

- ги почитува законите, другите прописи и општи акти, како и правилниците и другите прописи кои ги пропишува и/или одобрува Регулаторната комисија за енергетика во согласност со закон;
- обезбеди сигурно, безбедно, континуирано и квалитетно снабдување со топлинска енергија;
- врши набавка на потребни количини на топлинска енергија и обезбедува потребен дистрибутивен капацитет за испорака, за потребите на крајните потрошувачи;
- склучува договори со носителот на лиценцата за производство на топлинска енергија и со носителот на лиценца за дистрибуција на топлинска енергија, одобрени од Регулаторната комисија;
- склучува договори за продажба на топлинска енергија на крајните потрошувачи;
- врши мерење и отчитување на превземената и испорачаната топлинска енергија на потрошувачите приклучени на системот за дистрибуција на топлинска енергија;
- врши фактурирање и наплата на измерената и испорачаната количина на топлинска енергија.

14. Обврска за информирање

Носителот на лиценцата е должен веднаш да ја извести Регулаторната комисија за енергетика, за сите прекин во снабдувањето со топлинска енергија, како и за причините за настанување на прекините и превземените мерки за нивно отстранување.

15. Обврска за одвоена сметководствена евиденција

Носителот на лиценцата е должен:

- во своите интерни пресметки да води одвоена сметководствена евиденција за секоја од енергетските дејности за кои што поседува лиценца за вршење на енергетска дејност;
- во согласност со сметководствените стандарди со кои се уредува сметководственото работење на претпријатието да изготвува финансиски извештаи кои ќе обезбедат информации за средствата, обврските, капиталот, приходите и расходите со резултатите од работењето, како и паричните текови на претпријатието; и
- да обезбедува консолидирани финансиски извештаи.

16. Доверливост на информациите

Носителот на лиценцата е должен во согласност со закон, да обезбеди и да гарантира доверливост на деловните податоци и информации кои при вршењето на енергетската дејност снабдување со топлинска енергија ги добива од носителите на лиценци и потрошувачите.

17. Обврска за доставување на Годишен извештај за финансиското и деловното работење

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната комисија за енергетика најдоцна до 10 март во тековната година да достави годишен извештај за делокругот на своето работење, вклучувајќи го и извештајот за финансиското и деловното работење во претходната година. Годишниот извештај со сите прилози задолжително се доставува и во електронска форма.

Годишниот извештај треба да содржи податоци за:

1. количина на набавена и испорачана топлинска енергија вкупно и по групи на потрошувачи;
- состојба на топлинскиот конзум во извештајната година на корисниците на услугата снабдување на топлинска енергија, согласно точка 4 од Прилог 1. на оваа лиценца;
2. финансиски извештај за секоја од енергетските дејности за кои што поседува лиценца за вршење на енергетска дејност, составен од:
 - биланс на состојба и биланс на успех,
 - извештај за промените во главнината,
 - извештај за паричните текови,
 - применетите сметководствени политики, и
 - други објаснувачки белешки подготвени во согласност со меѓународните сметководствени стандарди;
3. состојба со кадровска екипираност за извршување на поделни задачи при вршењето на енергетската дејност снабдување со топлинска енергија;
4. реализација на обврската за информирање на потрошувачите и превземените мерки за подобрување на квалитетот на услугата.

18. Обврска за доставување на други извештаи, информации и податоци во врска со вршењето на дејноста

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната комисија за енергетика да доставува:

- месечни извештаи за набавени и испорачани количини на топлинска енергија, вкупно и по одделни групи на потрошувачи, број и времетраење на планирани и непланирани прекин во снабдувањето со топлинска енергија;
- известување за сите околности, настани и промени кои што имаат или би можеле да имаат влијание врз вршењето на енергетската дејност снабдување со топлинска енергија;
- копии од договорите во врска со вршењето на енергетската дејност снабдување со топлинска енергија.

19. Цена за вршење на енергетската дејност снабдување со топлинската енергија

Носителот на лиценцата е должен цената за вршење на енергетската дејност снабдување со топлинска енергија на тарифните потрошувачи да ја формира во согласност со Правилникот за начин и услови за регулирање на цени на топлинска енергија.

Носителот на лиценцата е должен цената за вршење на енергетската дејност снабдување со топлинска енергија, да ја објавува на својата веб страна.

20. Обврска за овозможување на непосреден увид во документацијата

Носителот на лиценцата е должен по барање на Регулаторната комисија за енергетика, да и овозможи непосреден увид во целокупната документација, во согласност со Правилникот за условите, начинот и постапката за издавање, менување и одземање на лиценци за вршење на енергетски дејности.

21. Квалитет на вршење на енергетската дејност снабдување со топлинска енергија

Носителот на лиценцата е должен да обезбеди постојан квалитет на вршење на енергетската дејност снабдување со топлинска енергија согласно законските прописи.

Носителот на лиценцата е должен да врши постојан мониторинг на квалитетот (влезна и излезна температура и количина) на испорачаната топлинска енергија, за што на секои шест месеци ја известува Регулаторната комисија за енергетика.

22. Изменување и дополнување на лиценцата

Изменувањето и дополнувањето на оваа лиценца ќе се врши исклучиво во согласност со одредбите од Правилникот за условите, начинот и постапката за издавање, менување и одземање на лиценци за вршење на енергетски дејности.

23. Мерки во случај на неисполнување на обврските од страна на носителот на лиценцата

Доколку носителот на лиценцата не ги исполнува обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната комисија за енергетика ќе превземе мерки согласно Правилникот за условите, начинот и постапката за издавање, менување и одземање на лиценци за вршење на енергетски дејности.

Прилог 1

1. Преглед на објекти снабдувани со топлинска енергија

Ред.бр.	Вид на објект	Количина
1.	Индивидуални деловни објекти	29
2.	Индивидуални станбени објекти	1 165
3.	Колективни деловни објекти	414
4.	Колективни станбени објекти	967
5.	Мешани објекти	394
	Вкупно:	2 969

2. Преглед на објекти снабдувани со топлинска енергија по вид во одделни реони

2.1 Индивидуални деловни објекти

Ред.бр.	Индивидуални деловни објекти	Реон	Количина
1.	Пункт 0 АЕРОДРОМ	13 Ноември	1
2.		Стар Аеродром	1
3.		Вкупно:	2
4.	Пункт 2 ЦЕНТАР	ГТЦ	1
5.		Стара чаршија	26
6.		Вкупно:	27
7.	Индивидуални деловни објекти	ВКУПНО:	29

2.2 Индивидуални станбени објекти

Ред.бр.	Индивидуални станбени објекти	Реон	Количина
1.	Пункт 0 АЕРОДРОМ	Стар Аеродром	8
2.		11 Октомври	16
3.		Кисела Вода	24
4.		Вкупно:	48
5.	Пункт 2 ЦЕНТАР	ГТЦ	2
6.		Републичко Собрание	1
7.		БЕКО	1
8.		Дом на градежниците	13
9.		Стара чаршија	4
10.		Факултети	1
11.		Вкупно:	22
12.	Пункт 4 БУЊАКОВЕЦ	Влада на РМакедонија	69
13.		Нова Македонија	74
14.		Педагошка академија	133
15.		Парк	55
16.		Буњаковец	61
17.		Карпош 1	59

18.		Карпош 2	16
19.		Автотурист	61
20.		Вкупно:	528
20.	Пункт 6 КАРПОШ	Народен фронт	6
21.		Водно	263
22.		Васил Горгов	44
23.		Тафталице 2	45
24.		Тафталице 1	147
25.		Влае	5
26.		Козле	57
27.		Вкупно:	567
	Индивидуални станбени објекти	ВКУПНО:	1 165

2.3 Колективни деловни објекти

Ред.бр.	Колективни деловни објекти	Реон	Количина
1.	Пункт 0 АЕРОДРОМ	Ново Лисиче	2
2.		Маврово-Техника	10
3.		Гранит-Пелагонија	6
4.		Илинден – Бетон	7
5.		13 Ноември	7
6.		Стар Аеродром	13
7.		11 Октомври	9
8.		Кисела Вода	17
9.		Вкупно:	71
10.	Пункт 2 ЦЕНТАР	Пролет	1
11.		ГТЦ	22
12.		Републичко Собрание	15
13.		БЕКО	24
14.		Дом на Градежниците	15
15.		Стара чаршија	55
16.		Факултети	27
17.		Автокоманда	5
18.		Вкупно:	164
19.	Пункт 4 БУЊАКОВЕЦ	Влада на РМакедонија	20
20.		Нова Македонија	12
20.		Педагошка академија	9
21.		Парк	8
22.		Буњаковец	11
23.		Карпош 1	5
24.		Карпош 2	16
25.		Автотурист	7
26.		Вкупно:	88
27.	Пункт 6 КАРПОШ	Народен фронт	9
28.		Водно	11
29.		Васил Горгов	12
30.		Тафталице 2	12
31.		Тафталице 1	18
32.		Карпош 3	14
33.		Карпош 4	8
34.	Пункт 6 КАРПОШ	Влае	3
35.		Козле	4
36.		Вкупно:	91
	Колективни деловни објекти	Вкупно:	414

2.4 Колективни станбени објекти

Ред.бр.	Колективни станбени објекти	Реон	Количина
1.	Пункт 0 АЕРОДРОМ	Ново Лисиче	29
2.		Маврово-Техника	30
3.		Гранит-Пелагонија	45
4.		Илинден – Бетон	27
5.		13 Ноември	43

6.		Стар Аеродром	122
7.		11 Октомври	43
8.		Кисела Вода	45
9.		Вкупно:	384
10.	Пункт 2 ЦЕНТАР	Пролет	3
11.		ГТЦ	24
12.		Републичко Собрание	10
13.		БЕКО	5
14.		Дом на Градежниците	14
15.		Стара чаршија	4
16.		Факултети	4
17.		Автокоманда	53
18.		Вкупно:	117
19.	Пункт 4 БУЊАКОВЕЦ	Влада на РМакедонија	21
20.		Нова Македонија	31
20.		Педагошка академија	57
21.		Парк	29
22.		Буњаковец	39
23.		Карпош 1	29
24.		Карпош 2	41
25.		Автотурист	4
26.		Вкупно:	251
27.	Пункт 6 КАРПОШ	Народен фронт	26
28.		Водно	10
29.		Васил Горгов	16
30.		Тафталици 2	21
31.		Тафталици 1	16
32.		Карпош 3	44
33.		Карпош 4	55
34.		Влае	10
35.		Козле	17
36.		Вкупно:	215
	Колективни станбени објекти	ВКУПНО:	967

2.5 Мешани објекти

Ред.бр.	Мешани објекти	Реон	Количина
1.	Пункт 0 АЕРОДРОМ	Ново Лисиче	26
2.		Маврово-Техника	19
3.		Гранит-Пелагонија	28
4.		Илинден – Бетон	33
5.		13 Ноември	11
6.		Стар Аеродром	9
7.		11 Октомври	2
8.		Кисела Вода	6
9.		Вкупно:	134
10.	Пункт 2 ЦЕНТАР	Пролет	1
11.		ГТЦ	17
12.		Републичко Собрание	26
13.		БЕКО	21
14.		Дом на Градежниците	26
15.		Стара чаршија	12
16.		Факултети	7
17.		Автокоманда	7
18.		Вкупно:	117
19.	Пункт 4 БУЊАКОВЕЦ	Влада на Р Македонија	9
20.		Нова Македонија	13
20.		Педагошка академија	11
21.		Парк	3
22.		Буњаковец	11
23.		Карпош 1	1
24.		Карпош 2	4
25.		Автотурист	20
26.		Вкупно:	72
27.	Пункт 6 КАРПОШ	Народен фронт	9
28.		Водно	1
29.		Васил Горгов	10
30.		Тафталици 2	16
31.		Тафталици 1	10
32.		Карпош 3	8

33.		Карпош 4	3
34.		Влае	5
35.		Козле	9
36.		Вкупно:	71
	Мешани објекти	ВКУПНО:	394

3. Преглед на мерачи на топлинска енергија

Ред.бр.	Видови на мерачи на топлинска енергија	Количина
1.	NO 15	548
2.	NO 20	1 230
3.	NO 25	614
4.	NO 30	46
5.	NO 32	8
6.	NO 40	532
7.	NO 50	184
8.	NO 65	32
9.	NO 80	31
10.	NO 100	11
11.	NO 150	1
	Вкупно:	3 475

4. Приклучен топлински конзум на корисниците на услугата снабдување со топлинска енергија

4.1. Паушална наплата

Ред.бр.	Станбен простор - паушална наплата	2005 год.
1.	Број на станови	47 875
2.	Вкупна површина (м ²)	2 822 610
3.	Инсталирана снага (MW)	356,298

Ред.бр.	Деловни објекти – паушална наплата	2005 год.
1.	Број на објекти	1 389
2.	Вкупна површина (м ²)	193 543
3.	Инсталирана снага (MW)	27 096

4.2. Наплата со мерач

Ред.бр.	Индивидуални станбени објекти – наплата со мерач	2005 год.
1.	Број на објекти	2 010
2.	Вкупна површина (м ²)	180 640
3.	Инсталирана снага (MW)	27 072

Ред.бр.	Деловни објекти (стандардни објекти – стопанство) - наплата со мерач	2005 год.
1.	Број на објекти	2 548
2.	Вкупна површина (м ²)	799 221
3.	Инсталирана снага (MW)	111 891

Ред.бр.	Деловни објекти (детски градинки и установи) - наплата со мерач	2005 год.
1.	Број на објекти	69
2.	Вкупна површина (м ²)	106 593
3.	Инсталирана снага (MW)	14 923

Ред.бр.	Деловни објекти (основни училишта) - наплата со мерач	2005 год.
1.	Број на објекти	34
2.	Вкупна површина (м ²)	115 043
3.	Инсталирана снага (MW)	16 106

Ред.бр.	ВКУПНО	2005 год.
1.	Број на објекти	53 925
2.	Вкупна површина (м ²)	4 217 650
3.	Инсталирана снага (MW)	553 386

1260.

Врз основа на член 19 алинеја 6, а во врска со член 22 став 2 од Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 63/06) и член 24 од Правилникот за начин и услови за регулирање на цени за електрична енергија („Службен весник на РМ“ бр. 95/04), Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, на седницата одржана на 30 јуни 2006 година донесе

О Д Л У К А

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ЦЕНА ЗА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ЈП „СТРЕЖЕВО“ - БИТОЛА ВРЗ ОСНОВА НА РЕГУЛИРАН МАКСИМАЛЕН ПРИХОД ОД ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ЗА РЕГУЛИРАНИОТ ПЕРИОД ДО 31 ДЕКЕМВРИ 2007 ГОДИНА

1. Регулираниот максимален приход кој што ЈП „Стрежево“ - Битола може да го оствари со производство на електрична енергија во хидроелектраните „Стрежево“, „Биолошки минимум“, „Филтерница“ и „Довлецик“, а со кој што треба да се покријат трошоците за производство и да се обезбеди принос на капиталот во текот на 2006 година, изнесува 20.482.347,00 денари.

Регулираниот максимален приход од став 1 на оваа точка треба да ги покрие трошоците за производство на 8.642.600 kWh електрична енергија до прагот на дистрибутивниот систем.

Производната цена на електричната енергија согласно став 1 и став 2 на оваа точка изнесува 2,3699 денари/kWh.

2. Регулираниот максимален приход кој што ЈП „Стрежево“ - Битола може да го оствари со производство на електрична енергија во хидроелектраните „Стрежево“, „Биолошки минимум“, „Филтерница“ и „Довлецик“, а со кој што треба да се покријат трошоците за производство и да се обезбеди принос на капиталот во текот на 2007 година, изнесува 20.741.812,00 денари.

Регулираниот максимален приход од став 1 на оваа точка треба да ги покрие трошоците за производство на 8.642.600 kWh електрична енергија до прагот на дистрибутивниот систем.

Производната цена на електричната енергија согласно став 1 и став 2 на оваа точка изнесува 2,4000 денари/kWh.

3. Редовната контрола на усогласеноста на цената од точка 1 на оваа одлука ќе се изврши во периодот од 15 работни денови отпочнувајќи од 10 јануари 2007 година, заради што се задолжува ЈП „Стрежево“ – Битола до 10 јануари 2007 година до Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија да достави прелиминарни финансиски извештаји за дејноста производство на електрична енергија и аналитички преглед на трошоците.

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јули 2007 година.

Бр. 02-935/1
30 јуни 2006 година
Скопје

Претседател,
Славе Ивановски, с.р.

СОВЕТ ЗА РАДИОДИФУЗИЈА**95.**

Врз основа на член 37, став 1, точка 5, член 85 и член 113 од Законот за радиодифузната дејност („Сл. весник на Република Македонија“ бр. 100/05), Советот за радиодифузија, на седницата одржана на ден 19.05.2006 година, донесе

**П Р А В И Л Н И К
ЗА ТЕХНИЧКИТЕ УСЛОВИ ПРИ ЗАДОЛЖИТЕЛНОТО СНИМАЊЕ, ЧУВАЊЕ И ДОСТАВУВАЊЕ НА ЕМИТУВАНАТА ПРОГРАМА**

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ**Член 1**

Со овој правилник поблиску се уредуваат и дефинираат техничките услови за исполнување на обврската на радиодифузерите, како и на операторите на јавни комуникациски мрежи кои пренесуваат програмски сервис, за задолжително снимање на излезниот сигнал, начинот на чувањето и доставувањето на снимките на емитуваниите радио и телевизиските програмски сервис.

II. ЗА РАДИО ПРОГРАМСКИ СЕРВИСИ**1. Снимање на радио програмските сервис****Член 2**

Радио програмскиот сервис што го емитираат радиодифузерите може да го снимаат аналогно или дигитално, при што мора да бидат исполнети следниве критериуми:

- да се снимаат двата аудио канала - стерео, независно еден од друг, без употреба на функции кои може да ги здружуваат каналите во еден заради постигнување одредено ниво на заштеда/компресија (моно (L+D)/2, здружено стерео (joint stereo) и сл.);
- уредот за снимање да го снима сигналот кој непосредно се испраќа кон уредите за емитирање или подготовка за емитирање (кодер, мултиплексер, предавател, линк и сл.). Врз овој сигнал не се врши никакво дополнително миксирање, вметнување на одредени аудио содржини или програмско електронско обликување.

Член 3

Снимањето на аналоген уред треба да ги задоволува следниве критериуми:

- фреквенциската карактеристика од 50 Hz до 12,5 kHz да не отстапува повеќе од ± 3 dB;
- односот сигнал/шум подобар од 45 dB;
- линеарното преслушување помеѓу каналите да е подобро од 20 dB.

Во случај на употреба на систем за редукација на шумот, може да се употребува само Dolby B систем за редукација на шумот.

Член 4

Снимањето на дигитален уред треба да ги задоволува следниве критериуми:

- Фреквенциската карактеристика од 40 Hz до 15 kHz да не отстапува повеќе од ± 3 dB;
- Односот сигнал/шум подобар од 50 dB;
- Линеарното преслушување помеѓу каналите да е подобро од 24 dB.

При вршење на дигитално снимање:

- не се дозволува употреба на преамфазис;
- се дозволува употреба на компресија што ги задоволува барањата од првиот став на овој член, и која ќе овозможи целосна разбирливост на снимената програма;
- се дозволува употреба на МП3 компресија со минимум 32 kHz фреквенција на семплирање (sampling rate) и проток (bit-rate) од минимум 48 kbit/sec.

За користење на други компресиони алгоритми (кодеци - codecs), претходно треба да се упати барање до Советот за радиодифузија, кој би ги разгледал можностите и квалитетот на тој кодек и би го одобрил неговото користење.

2. Чување на снимките**Член 5**

Чувањето на снимките на радио програмскиот сервис мора да се врши на:

- аналогни магнетофонски аудио ленти или касетофонски аудио ленти со траење од максимум 90 минути или видео ленти со траење од максимум 180 минути, во случај кога се врши снимање со аналоген уред, при што лентите треба да ги задоволат техничките карактеристики наведени во член 3 од овој Правилник;

- каков било дигитален медиум кој може да ги задоволи барањата согласно член 4 од овој Правилник.

Снимките од целокупна радио програма да се чуваат најмалку 30 дена, по емитувањето.

3. Доставување на снимките

Член 6

Доставувањето на снимките на радио програмскиот сервис, по барање на овластен орган, да се врши на стандардни аудио касети или на компакт дискови, на кои содржината може да биде впишана како регуларна ЦД копија или со користење на МП3 компресија. На обвивката, како и на самиот носач на звукот (касета или компакт дискот), мора да биде назначено името на радиодифузерот и временскиот термин во којшто е снимана програмата, како и евентуалната употреба на систем за редукација на шумот (Dolby B - само за касетите).

III. ЗА ТЕЛЕВИЗИСКИ ПРОГРАМСКИ СЕРВИСИ

1. Снимање на телевизиските програмски сервис и интерниот телевизиски канал

Член 7

Телевизискиот програмски сервис што го емитуваат радиодифузерите, како и интерниот телевизиски канал на операторите на јавна комуникациска мрежа, може да го снимаат аналогно или дигитално, при што мора да бидат задоволени следниве критериуми:

- не е дозволено употреба на системи кај коишто доаѓа до испуштање на одредени рамки (frame-ови) при процесот на снимање (од типот на time-lapse аналогните видео рикордери);

- ако се емитува телевизискиот програмски сервис во стерео техника тогаш се снимаат двата аудио канала, независно еден од друг, без употреба на функции кои може да ги здружуваат каналите во еден, заради постигнување одредено ниво на заштеда/компресија (моно (L+D)/2, joint stereo и сл.);

- уредот за снимање го снима сигналот кој непосредно се испраќа кон уредите за емитување или подготовка за емитување (кодер, мултиплексер, предавател, линк и сл.).

Врз овој сигнал не се врши никакво дополнително миксирање, вметнување на одредени видео или аудио содржини или програмско електронско обликување.

Член 8

Снимањето на аналоген уред треба да ги задоволува следниве критериуми:

- сликата да биде минимум со стандарден VHS - PAL квалитет, при што се дозволува и користење на LP (Long Play - снимање со 2 пати поспора брзина) и EP (Extra Long Play - снимање со 3 пати поспора брзина) функциите. Хоризонталната резолуција да биде со минимум 200 линии, а односот сигнал/шум подобар од 40 dB;

- звукот да биде со фреквенциска карактеристика која од 100 Hz до 7 kHz нема да отстапува повеќе од ± 3 dB, а односот сигнал/шум да биде подобар од 40 dB.

Член 9

Снимањето на дигитален уред треба да ги задоволува следниве критериуми:

- квалитетот на сликата минимум да го задоволува VHS-PAL квалитетот на слика (240 линии хоризонтална резолуција и однос сигнал/шум подобар од 40 dB),

- Звукот да биде според карактеристиките наведени во член 4 од овој Правилник.

2. Чување на снимките

Член 10

Чувањето на снимките на телевизискиот програмски сервис мора да се врши на:

- аналогни видео ленти со траење од максимум 180 минути, во случај кога се врши снимање со аналоген уред, при што лентите треба да ги задоволат техничките карактеристики наведени во член 8 од овој Правилник;

- каков било дигитален медиум (магнетна лента, хард диск, оптички диск и сл.) кој може да ги задоволи барањата за запис согласно член 9 од овој Правилник.

Снимките од целокупна телевизиска програма, радиодифузерите должни се да ги чуваат најмалку 30 дена, по емитувањето.

3. Доставување на снимките

Член 11

Доставувањето на снимките на телевизискиот програмски сервис, по барање на овластен орган, да се врши на стандардни VHS видео касети, со траење од максимум 180 минути. На обвивката, како и на самата касета, мора да биде наведено името на радиодифузерот или операторот на јавна комуникациска мрежа, временскиот термин во којшто е снимана програмата, како и брзината со која е снимана програмата (стандардна - SP, спора - LP или два пати поспора брзина - EP).

IV. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 12

Овој правилник влегува во сила во рок од 3 месеци од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 03-1232/4
19 мај 2006 година
Скопје

Совет за радиодифузија
на Република Македонија
Претседател,
Мирче Адамчевски, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА

Врз основа на член 5 од Законот за исплата на платите во Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 70/94, 62/95, 33/97, 50/01, 26/02, 46/02 и 37/05), Министерството за труд и социјална политика

ОБЈАВУВА

Просечната месечна нето плата по работник за месец јуни 2006 година не може да изнесува помалку од утврдената на ниво на оддел и тоа:

Оддел	Назив на одделот	Износ
01	Земјоделство, лов и соодветни услужни активности	6.025
02	Шумарство, искористување на шуми и соодветни услужни активности	7.305
05	Улов на риба, одгледување на риби и услужни активности во рибарството	8.451
10	Вадење на камен, јаглен и лигнит, вадење на тресет	3.261
11	Вадење на сурова нафта и природен гас и услужни активности во производството на нафта и гас, освен истражувања	0
12	Вадење на руда на уран и ториум	0
13	Вадење на руди на метал	10.282
14	Вадење на други руди и камен	9.762

15	Производство на прехранбени производи и пијалаци	9.322
16	Производство на тутунски производи и ферментација на тутун	7.255
17	Производство на текстилни ткаенини	4.468
18	Производство на облека; доработка и боење на крзно	3.275
19	Штавење и доработка на кожа, производство на куфери, рачни торби, седла, сарачки производи и обувки	2.689
20	Преработка на дрво, производи од дрво и плута, освен мебел, производство на предмети од слама и плетарски материјал	5.392
21	Производство на целулоза, хартија и производи од хартија	7.493
22	Издавачка дејност, печатење и репродукција на снимени медиуми	9.509
23	Производство на кокс, деривати и нафта и нуклеарно гориво	13.146
24	Производство на хемикалии и хемиски производи	12.861
25	Производство на производи од гума и производи од пластични маси	2.836
26	Производство на производи од други неметални минерали	9.735
27	Производство на основни метали	9.917
28	Производство на метални производи во металопереработувачката фаза, освен машини и уреди	5.309
29	Производство на машини и уреди, неспомнати на друго место	8.378
30	Производство на канцелариски машини и компјутери	10.244
31	Производство на електрични машини и апарати, неспомнати на друго место	7.102
32	Производство на радио, телевизиска и комуникациона опрема и апарати	5.498
33	Производство на прецизни медицински и оптички инструменти и часовници	11.945
34	Производство на моторни возила, приколки и полуприколки	5.526
35	Производство на други сообраќајни средства	8.492
36	Производство на мебел и други разновидни производи, неспомнати на друго место	3.974
37	Рециклажа	3.613
40	Снабдување со електрична енергија, гас, пареа и топла вода	14.793
41	Собирање, пречистување и дистрибуција на вода	8.311
45	Градежништво	6.216
50	Продажба, одржување и поправка на моторни возила и мотоцикли, продажба на мало на моторни горива	10.766

51	Трговија на големо и посредничка трговија, освен трговија со моторни возила и мотоцикли	10.944
52	Трговија на мало, освен трговија со моторни возила и мотоцикли; поправка на предмети за лична употреба и за домаќинствата	5.868
55	Хотели и ресторани	7.143
60	Копнен сообраќај, ценоводен транспорт	6.579
61	Воден сообраќај	0
62	Воздушен сообраќај	18.152
63	Придружни и помошни активности во сообраќајот; активности на патничките агенции	12.111
64	Поштенски активности и телекомуникации	13.820
65	Финансиско посредување, освен осигурување и пензиски фондови	16.532
66	Осигурување и реосигурување, пензиски фондови, освен задолжителна социјална заштита	19.367
67	Помошни активности во финансиското посредување	23.683
70	Активности во врска со недвижен имот	11.053
71	Изнајмување на машини и опрема без ракувач и изнајмување на предмети за лична употреба и за домаќинствата	5.880
72	Компјутерски и сродни активности	10.016
73	Истражување и развој	9.003
74	Други деловни активности	7.996
75	Јавна управа и одбрана; задолжителна социјална заштита	10.430
80	Образование	7.777
85	Здравство и социјална работа	7.856
90	Отстранување на отпадни води и ѓубре, санитарни и слични активности	7.582
91	Дејност на организации врз база на зачленување	10.921
92	Рекреативни, спортски, културни и забавни активности	7.193
93	Други услужни дејности	8.431
95	Дејност на домаќинствата како работодавачи на домашен персонал	0
96	Неиздиференцирани дејности на приватните домаќинства за производство на стоки за сопствени потреби	0
97	Неиздиференцирани дејности на приватните домаќинства за извршување услуги за сопствени потреби	0
99	Екстериторијални организации и тела	0

Месечно даночно ослободување 2.966.

Министер,
Стевчо Јакимовски, с.р.



www.slvesnik.com.mk
contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје
бул. "Партизански одреди" бр. 29. Поштенски факс 51.
Директор и одговорен уредник - Борис Тренески.
Телефони: +389-2-3298-860, 3290-471, 3290-449.
Телефакс: +389-2-3112-267.

Претплатата за 2006 година изнесува 9.200,00 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД - Скопје.
Печат: ЦЕТИС ПРИНТ ДООЕЛ увоз-извоз, Скопје.

ISSN 0354-1622

